



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје
год. **20** - бр. 3
јуни 2013



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. **20** - бр. 3
јуни 2013

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 20 бр.3, јуни 2013

©2013

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоџ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекџор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачоџ

11 Октомври 25, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

http://www.ippo.gov.mk

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

Содржина

I Службени Објави

Огласување за ништовно решение
за признавање на правото од
индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... **2 – 28**

Прегледи

..... 24 – 26

Промени, пренос, спојување,
престанок

..... 26 – 27

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... **29 – 35**

Пријави на Индустриски Дизајн

..... 29 – 31

Прегледи

..... 32 – 32

Индустриски Дизајн

..... 33 – 34

Прегледи

..... 35 – 35

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... **36 – 104**

Пријави на Трговски Марки

..... 36 – 55

Прегледи

..... 50 – 55

Трговски Марки

..... 56 – 104

Прегледи

..... 91 – 95

Промени, пренос, продолжувања,
спојување, престанок

..... 96 – 104

ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ

..... **105**

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (ЊИПО стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето ех - SY број на пријавата
година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број
на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на
објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на
EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање,
број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) B 29D 23/20

(11) 4736

(13) A

(21) 2011/3

(22) 03/01/2011

(45) 30/06/2013

(30)

(86) 04/06/2008 PCT/ES08/000401

(87) 10/12/2009 WO2009147254

(73) CTL-TH PACKAGING, S.L. UNIPERSONAL

Hermanos Lumiere 1, 01510 Minano (ALAVA), ES


(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) FERNANDEZ DE MANDIOLA QUINTANA, Javier and VALPUESTA LANDA, Juan Ignacio

(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕВКА НАПРАВЕНА ОД ЕЛАСТИЧЕН МАТЕРИЈАЛ

(57) Постапка за производство на цевка (1) изработена од еластичен материјал изработена од раб (3) и глава (10), во која работ (2) формиран од раб (3) и додаток (4) се наоѓа или е произведена во постапка за вбригување, додаток (4) целосно или делумно затворајќи го едниот крај на работ (3) и опфаќа точка(и) за вбригување, во која додатокот (4) е исечен целосно или делумно и исечениот дел се отстранува, и во кој главата (10) обликувана на било која површина на единицата (2) формирана од раб (3) и додаток (4) кој останува штом исечениот дел се отстрани. Додатокот (4) нуди неколку предности, како подобрување на завршната обработка на обликуваната глава (10) или во случај кога единицата (2) се произведува, леснувајќи го отстранувањето на наведената единица (2) од калапот.



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8B29D23/20	8B29D23/20	4736	A

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
CTL-TH PACKAGING, S.L. UNIPERSONAL	B 29D 23/20	4736	A

(51) **A 61K 31/4439, 47/32, 9/16, 9/26, 9/32, 9/50**(11) **4719**

(13) T1

(21) **2012/462**

(22) 10/12/2012

(45) 28/02/2013

(30)

(96) 07/05/2004 EP10175417.4

(97) 26/09/2012 EP2316454

(73) **Nycomed GmbH****Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE**(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) DIETRICH, Rango; NEY, Hartmut; ANSTETT-KLEIN, Isabel; SCHILLER, Marc; SCHAFER-PREUSS, Sabine and HARTMANN, Manfred

(54) **ДОЗИРНА ФОРМА ШТО СОДРЖИ ПАНТОПРАЗОЛ КАКО АКТИВНА СОСТОЈКА**

(57) 1 Цврста дозирна форма во форма на таблета или пелета, што е отпорна на

желудочна киселина за орална администрација на пантопразол магнезиум дихидрат, во која што секоја таблета или пелета се состои од јадро во кое терапевтски ефективна количина на пантопразол магнезиум дихидрат е во мешавина со врзувач, полнач и, дополнително, член одбран од групата составена од друга помошна таблета и базично физиолошки-толерирани неорганско соединение, инертен растворлив-вода среден слој што го опкружува јадрото и надворешен слој, што е отпорен на желудочна киселина назначена со тоа, што врзувачот е поливинилпиролон со мала молекуларна тежина што има просечна молекуларна тежина под 300 000 и/или хидроксипропилметилцелулоза и, дополнително, полначот е манитол.

има уште 13 патентни барања.




Figure 1

(51) **A 61K 31/439, A 61P 25/18, 25/28**(11) **4737**

(13) T1

(21) **2012/471**

(22) 13/12/2012

(45) 28/02/2013

(30)

(96) 19/11/2009 EP09756921.4

(97) 10/10/2012 EP2355822

(73) **Envivo Pharmaceuticals, Inc.****500 Arsenal Street Watertown, MA 02472, US**(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) KOENIG, Gerhard; CHESWORTH, Richard and SHAPIRO, Gideon

(54) **ТРЕТМАН НА КОГНИТИВНИ ПОРЕМЕТУВАЊА СО (R)-7-ХЛОРО-N-(ХИНУКЛИДИН-3-ИЛ)БЕНЗО [В]ТИОФЕН-2-КАРБОКСАМИД И НЕГОВИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ СОЛИ**

(57) 1 (R)-7-хлоро-N-(хинуклидин-3-ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамид или негова фармацевтски прифатлива сол, или фармацевтски состав што го содржи наведениот (R)-7-хлоро-N-(хинуклидин-3-

ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамид или негова фармацевтски прифатлива сол, за употреба во подобрување спознавање кај пациент што страда од Алцхајмерова заболување или шизофренија назначен со тоа, што (R)-7-

хлоро-N-(хинуклидин-3-ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамидот или негова фармацевтски прифатлива сол е администрирана на пациентот во орална дневна доза од 0.1 мг - 3 мг. има уште 8 патентни барања.



(51) **A 61K 47/48, 31/4188, 39/395, 51/00, A 61P 35/00**

(11) **4738**

(13) T1

(21) **2012/472**

(22) 13/12/2012

(45) 28/02/2013

(30)

(96) 07/04/2004 EP04726249.8

(97) 05/12/2012 EP1615668

(73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.**

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **PAGANELLI, Giovanni; PAGANELLI, Giovanni; CARMINATI, Paolo and VERONESI, Umberto**

(54) **ЛЕК ЗА ПЕРИОПЕРАТИВНА ВО ДВА ЧЕКОРА НА ЦВРСТИ ТУМОРИ СО РАДИОИМУНОТЕРАПИЈА**

(57) 1 Употреба на прв агенс потпомогнат со тумор тропизам избран од групата составена од авидин, стрептавидин, нивни полимерни деривати и нивни деривати со полиетилен гликол, во комбинација со втор антиканцероген агенс обдарен со афинитет за споменатиот прв агенс којшто е составен од биотин соединение којшто носи антиканцероген агенс како активни состојки за подготвување на лек употреблив за периперативна терапија во два чекора за цврсти тумори, во коешто првиот агенс е администриран за време на интраоперативен чекор преку локорегионален пат и споменатиот втор агенс е администриран за време на постоперативен чекор преку системски пат.
има уште 9 патентни барања.

(51) **A 61F 2/16**(11) **4739**

(13) T1

(21) **2012/473**

(22) 13/12/2012

(45) 28/02/2013

(30)

(96) 18/11/2009 EP09759847.8

(97) 19/09/2012 EP2349091


(73) **Alcon Research, Ltd.****6201 South Freeway, Mail Code TB4-8 Fort Worth, TX 76134-2099, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје


(72) **KARAKELLE, Mutlu; DOWNER, David A. and MUCHHALA, Sushant****УРЕД ЗА ИСПОРАКА НА
ИНТРАОКУЛАРНА ЛЕЌА КОЈШТО ИМА
КАРТРИЦ СО ВНАТРЕШНА ОБЛОГА**

(57) 1 ИОЛ уред за испорака (10), уредот се состои од:

картриц за испорака (12) којшто има дел од тело (14) и млазник (16), делот од телото и млазникот вклучуваат внатрешна површина (18) која што го дефинира луменот (20) којшто се протега долж делот од телото и млазникот каде што барем внатрешната површина (18) е формирана од полимерен материјал којшто е или полиуретански материјал или не-олефински полимерен материјал којшто има хетероген столб, облога (22) која што се простира над внатрешната површина (18), се карактеризира со тоа што облогата (22) е формирана од полиуретански материјал и хидрофилен материјал. има уште 16 патентни барања.



Слика 1



Слика 2

(51) C 22B 11/00, 3/18

(11) 4740

(13) T1

(21) 2012/474

(22) 14/12/2012

(45) 28/02/2013

(30)

(96) 21/04/2009 EP09735954.1

(97) 31/10/2012 EP2271781

(73) B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG

Darmstadter Strasse 34-36 64673

Zwingenberg, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ZINKE, Holger and GABOR, Esther

(54) ЕКОЛОШКО РУДАРСТВО: ПОСТАПКА НА БИОФИЛТРИРАЊЕ ОСЛОБОДНО ОД ЦИЈАНИД И БИОАДСОРПЦИЈА НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ

(57) 1 Постапка ослободена од цијанид за изолирање на благородниот метал злато од материјал од честички којшто содржи честички од споменатиот благороден метал во елементарна форма, којашто ги содржи следните чекори:


(i) подготвување на водена смеша којашто содржи материјал од честички и биомаса којашто содржи еубактерија којашто има S-слој или археа којашто има S-слој;

(ii) инкубирање на споменатата водена смеша од чекор (i) за да се овозможи врзување на споменатиот благороден метал за споменатата биомаса;

(iii) одвојување на биомасата која што има сврзан метал од водената смеша од чекор (ii) и (iv) изолирање на металот од споменатата биомаса одвоена во чекор (iii);

кадешто споменатата биомаса содржи или е составена од еден или повеќе организми избрани од Bacillus sphaericus како што се Bacillus sphaericus CCM2177; Lactobacillus како што е Lactobacillus acidophilus; Halobacterium како што е Halobacterium salinarum, Xanthomonas како што е Xanthomonas campestris; и Shewanella како што е Shewanella putrefaciens.

има уште 11 патентни барања.



(51) **A 61K 31/198, 31/519, C 07D 487/04**(11) **4731**

(13) T1

(21) **2013/16**

(22) 23/01/2013

(45) 28/02/2013

(30) 20060860840P 22/11/2006 US;

20060861459P 29/11/2006 US and

20070957236P 22/08/2007 US

(96) 19/11/2007 EP07864592.6

(97) 07/11/2012 EP2099447

(73) **Incyte Corporation****Experimental Station E336/205 Rt 141 \$ Henry****Clay Rd, Wilmington, DE 19880, US**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(72) YAO, Wenqing; ZHUO, Jincong; ZHANG, Colin; METCALF, Brian; XU, Meizhong; HE, Chunhong; QIAN, Ding-quan; BURNS, David M. and LI, Yunlong

(54) **ИМИДАЗОТРИАЗИНИ И
ИМИДАЗОПИРИМИДИНИ КАКО КИНАЗНИ
ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формула I:

или негова фармацевтски прифатлива сол или негов пролек, **кадешто**:A е N или CR³; и

(а) кадешто, кога A е N:


Cy¹ е арил, хетероарил, циклоалкил или хетероциклоалкил, секој опционално супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 -W-X-Y-Z;Cy² е арил, хетероарил, циклоалкил или хетероциклоалкил, секој опционално супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 -W'-X'-Y'-Z';L¹ е CH₂, CH₂CH₂, циклоалкилен, O или S;L² е (CR⁷R⁸)_t, (CR⁷R⁸)_s-(циклоалкилен)-(CR⁷R⁸)_t, (CR⁷R⁸)_s-(арилен)-(CR⁷R⁸)_t,(CR⁷R⁸)_s-(хетероциклоалкилен)-(CR⁷R⁸)_t,(CR⁷R⁸)_s-(хетероарилен)-(CR⁷R⁸)_t,(CR⁷R⁸)_sO(CR⁷R⁸)_t, (CR⁷R⁸)_sS(CR⁷R⁸)_t,(CR⁷R⁸)_sC(O)(CR⁷R⁸)_t,(CR⁷R⁸)_sC(O)NR⁹(CR⁷R⁸)_t,(CR⁷R⁸)_sC(O)O(CR⁷R⁸)_t, (CR⁷R⁸)_sOC(O)(CR⁷R⁸)_t, (CR⁷R⁸)_sOC(O)NR⁹(CR⁷R⁸)_t,(CR⁷R⁸)_sNR⁹(CR⁷R⁸)_t,(CR⁷R⁸)_sNR⁹C(O)NR⁹(CR⁷R⁸)_t,(CR⁷R⁸)_sS(O)(CR⁷R⁸)_t,(CR⁷R⁸)_sS(O)NR⁷(CR⁸R⁹)_t,(CR⁷R⁸)_sS(O)₂(CR⁷R⁸)_t, или(CR⁷R⁸)_sS(O)₂NR⁹ (CR⁷R⁸)_t, кадешто

споменатиот циклоалкилен, арилен, хетероциклоалкилен, или хетероарилен е опционално супституиран со 1, 2 или 3

супституенти независно избрани од Cy⁴,хало, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил,C₁₋₆ халоалкил, халосулфанил, CN, NO₂, N₃,OR^{a1}, SR^{a1}, C(O)R^{b1}, C(O)NR^{c1}R^{d1},C(O)OR^{a1}, OC(O)R^{b1}, OC(O)NR^{c1}R^{d1},NR^{c1}R^{d1}, NR^{c1}C(O)R^{b1}, NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1},NR^{c1}C(O)OR^{a1}, C(=NR^g) NR^{c1}R^{d1},NR^{c1}C(=NR^g)NR^{c1}R^{d1}, P(R^{f1})₂, P(OR^{e1})₂,P(O)R^{e1}R^{f1}, P(O)OR^{e1}OR^{f1}, S(O)R^{b1},S(O)NR^{c1} R^{d1}, S(O)₂R^{b1}, NR^{c1}S(O)₂R^{b1}, иS(O)₂NR^{c1}R^{d1};R¹ е H или -W'-X'-Y'-Z';R² е H, хало, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆алкинил, C₁₋₆ халоалкил, CN, NO₂, OR^A, SR^A,C(O)R^B, C(O)NR^CR^D, C(O)OR^A, OC(O)R^B,OC(O)NR^CR^D, NR^CR^D, NR^CC(O)R^B,NR^CC(O)NR^CR^D, NR^CC (O)OR^A, S(O)R^B,S(O)NR^CR^D, S(O)₂R^B, NR^CS(O)₂R^B, илиS(O)₂NR^CR^D;R³ е H, циклоалкил, арил, хетероциклоалкил,хетероарил, хало, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил,C₂₋₆ алкинил, C₁₋₆ халоалкил, CN, NO₂, OR^A,SR^A, C(O)R^B, C(O)NR^CR^D, C(O)OR^A,OC(O)R^B, OC(O)NR^CR^D, NR^CR^D, NR^CC(O)R^B,NR^CC(O)NR^CR^D, NR^CC(O)OR^A, S(O)R^B,

$S(O)NR^C R^D$, $S(O)_2 R^B$, $NR^C S(O)_2 R^B$, и $S(O)_2 NR^C R^D$; каде што споменатиот циклоалкил, арил, хетероциклоалкил, хетероарил, или C_{1-6} алкил е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани од Cy^5 , хало, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} халоалкил, халосулфанил, CN, NO_2 , N_3 , ORa^1 , SRA^1 , $C(O)Rb^1$, $C(O)NR^C R^D$, $C(O)ORa^1$, $OC(O)Rb^1$, $OC(O)NR^C R^D$, $NR^C R^D$, $NR^C C(O)Rb^1$, $NR^C C(O)NR^C R^D$, $NR^C C(O)ORa^1$, $C(=NR^9)NR^C R^D$, $NR^C C(=NR^9)NR^C R^D$, $P(R^f)_2$, $P(OR^e)_2$, $P(O)R^e R^f$, $P(O)OR^e OR^f$, $S(O)Rb^1$, $S(O)NR^C R^D$, $S(O)_2 R^B$, $NR^C S(O)_2 R^B$, и $S(O)_2 NR^C R^D$.

или R^2 и $-L^2-Cy^2$ се поврзани заедно за да формираат група со формула



каде што прстен B е фузиран арил или фузиран хетероарил прстен, секој опционално супституиран со 1, 2 или 3 $-W'-X'-Y'-Z'$;

R^4 се независно избрани од H, хало, OH, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} алкокси, алкоксиалкил, цијаноалкил, хетероциклоалкил, циклоалкил, C_{1-6} халоалкил, CN, и NO_2 ;

R^7 и R^8 се независно избрани од H, хало, OH, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} халоалкил, CN, и NO_2 ; или

R^7 и R^8 заедно со C атом кон којшто тие се сврзани формираат 3, 4, 5, 6 или 7-член циклоалкил или хетероциклоалкил прстен, секој опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од хало, OH, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} халоалкил, CN, и NO_2 ;

R^9 е H, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил или C_{2-6} алкинил;

W , W' , и W'' се независно отсутни или независно избрани од C_{1-6} алкилен, C_{2-6} алкенилен, C_{2-6} алкинилен, O, S, NR^h , CO, COO, $CONR^h$, SO, SO_2 , $SONR^h$ и $NR^h CONR^i$, каде што секој од C_{1-6} алкилен, C_{2-6} алкенилен, и C_{2-6} алкинилен е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избрани од хало, C_{1-6} алкил, C_{1-6} халоалкил, OH, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} халоалкокси, amino, C_{1-6} алкиламино, и C_{2-8} диалкиламино;

X , X' , и X'' се независно отсутни или независно избрани од C_{1-6} алкилен, C_{2-6} алкенилен, C_{2-6} алкинилен, арилен, циклоалкилен, хетероарилен, и хетероциклоалкилен, каде што секој од C_{1-6} алкилен, C_{2-6} алкенилен, C_{2-6} алкинилен, арилен, циклоалкилен, хетероарилен, и хетероциклоалкилен е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од од хало, CN, NO_2 , OH, C_{1-6} алкил, C_{1-6} халоалкил, C_{2-8} алкоксиалкил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} халоалкокси, C_{2-8} алкоксиалкокси, циклоалкил, хетероциклоалкил, $C(O)OR^j$, $C(O)NR^h R^i$, amino, C_{1-6} алкиламино, и C_{2-8} диалкиламино;

Y , Y' , и Y'' се независно отсутни или независно избрани од C_{1-6} алкилен, C_{2-6} алкенилен, C_{2-6} алкинилен, O, S, NR^h , CO, COO, $CONR^h$, SO, SO_2 , $SONR^h$, и $NR^h CONR^i$, каде што секој од C_{1-6} алкилен, C_{2-6} алкенилен, и C_{2-6} алкинилен е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избрани од хало, C_{1-6} алкил, C_{1-6} халоалкил, OH, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} халоалкокси, amino, C_{1-6} алкиламино, и C_{2-8} диалкиламино;

Z , Z' , и Z'' се независно избрани од H, хало, C_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, C_{1-6} халоалкил, халосулфанил, CN, NO_2 , N_3 , ORa^2 , SRA^2 , $C(O)Rb^2$, $C(O)NR^C R^D$, $C(O)ORa^2$, $OC(O)Rb^2$, $OC(O)NR^C R^D$, $NR^C R^D$, $NR^C C(O)Rb^2$, $NR^C C(O)NR^C R^D$, $NR^C C(O)ORa^2$, $C(=NR^9)NR^C R^D$, $NR^C C(=NR^9)NR^C R^D$,

NR^gNR^{c2}R^{d2}, P(R^{f2})₂, P(OR^{e2})₂, P(O)R^{e2}R^{f2}, P(O)OR^{e2}OR^{f2}, S(O)R^{b2}, S(O)NR^{c2}R^{d2}, S(O)₂R^{b2}, NR^{c2}S(O)₂R^{b2}, S(O)₂NR^{c2}R^{d2}, арил, циклоалкил, хетероарил, и хетероциклоалкил, каде што споменатиот C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, и хетероциклоалкил се опционално супституирани со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти независно избран од хало, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, C₁₋₆ халоалкил, халосулфанил, CN, NO₂, N₃, OR^{a2}, SR^{a2}, C(O)R^{b2}, C(O)NR^{c2}R^{d2}, C(O)OR^{a2}, OC(O)R^{b2}, OC(O)NR^{c2}R^{d2}, NR^{c2}R^{d2}, NR^{c2}C(O)R^{b2}, NR^{c2}C(O)NR^{c2}R^{d2}, NR^{c2}C(O)OR^{a2}, C(=NR^g)NR^{c2}R^{d2}, NR^{c2}C(=NR^g)NR^{c2}R^{d2}, P(R^{f2})₂, P(OR^{e2})₂, P(O)R^{e2}R^{f2}, P(O)OR^{e2}OR^{f2}, S(O)R^{b2}, S(O)NR^{c2}R^{d2}, S(O)₂R^{b2}, NR^{c2}S(O)₂R^{b2}, и S(O)₂NR^{c2}R^{d2};

каде што два соседни -W-X-Y-Z, заедно со атомите кон којшто тие се сврзани, опционално формираат фузиран 4-20 член циклоалкил прстен или фузиран 4-20 член хетероциклоалкил прстен, секој опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од хало, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, C₁₋₆ халоалкил, халосулфанил, CN, NO₂, OR^{a3}, SR^{a3}, C(O)R^{b3}, C(O)NR^{c3}R^{d3}, C(O)OR^{a3}, OC(O)R^{b3}, OC(O)NR^{c3}R^{d3}, NR^{c3}R^{d3}, NR^{c3}C(O)R^{b3}, NR^{c3}C(O)NR^{c3}R^{d3}, NR^{c3}C(O)OR^{a3}, C(=NR^g)NR^{c3}R^{d3}, NR^{c3}C(=NR^g)NR^{c3}R^{d3}, S(O)R^{b3}, S(O)NR^{c3}R^{d3}, S(O)₂R^{b3}, NR^{c3}S(O)₂R^{b3}, S(O)₂NR^{c3}R^{d3}, арил, циклоалкил, хетероарил, и хетероциклоалкил;

каде што два соседни -W'-X'-Y'-Z', заедно со атомите кон којшто тие се сврзани, опционално формираат фузиран 4-20 член циклоалкил прстен или фузиран 4-20 член хетероциклоалкил прстен, секој опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од хало, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, C₁₋₆ халоалкил, халосулфанил, CN, NO₂, OR^{a3}, SR^{a3},

C(O)R^{b3}, C(O)NR^{c3}R^{d3}, C(O)OR^{a3}, OC(O)R^{b3}, OC(O)NR^{c3}R^{d3}, NR^{c3}R^{d3}, NR^{c3}C(O)R^{b3}, NR^{c3}C(O)NR^{c3}R^{d3}, NR^{c3}C(O)OR^{a3}, C(=NR^g)NR^{c3}R^{d3}, NR^{c3}C(=NR^g)NR^{c3}R^{d3}, S(O)R^{b3}, S(O)NR^{c3}R^{d3}, S(O)₂R^{b3}, NR^{c3}S(O)₂R^{b3}, S(O)₂NR^{c3}R^{d3}, арил, циклоалкил, хетероарил, и хетероциклоалкил;

Cy⁴, и Cy⁵ се независно избрани од арил, циклоалкил, хетероарил, и хетероциклоалкил, секој опционално супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти независно избрани од хало, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, C₁₋₆ халоалкил, халосулфанил, CN, NO₂, N₃, OR^{a4}, SR^{a4}, C(O)R^{b4}, C(O)NR^{c4}R^{d4}, C(O)OR^{a4}, OC(O)R^{b4}, OC(O)NR^{c4}R^{d4}, NR^{c4}R^{d4}, NR^{c4}C(O)R^{b4}, NR^{c4}C(O)NR^{c4}R^{d4}, NR^{c4}C(O)OR^{a4}, C(=NR^g)NR^{c4}R^{d4}, NR^{c4}C(=NR^g)NR^{c4}R^{d4}, P(R^{f4})₂, P(OR⁴)₂, P(O)R^{e4}R^{f4}, P(O)OR^{e4}OR^{f4}, S(O)R^{b4}, S(O)NR^{c4}R^{d4}, S(O)₂R^{b4}, NR^{c4}S(O)₂R^{b4}, и S(O)₂NR^{c4}R^{d4};

RA е H, C₁₋₄ алкил, C₂₋₄ алкенил, C₂₋₄ алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или хетероарил каде што споменатиот C₁₋₄ алкил, C₂₋₄ алкенил, C₂₋₄ алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или хетероарил е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од OH, CN, amino, хало, и C₁₋₄ алкил;

RB е H, C₁₋₄ алкил, C₂₋₄ алкенил, C₂₋₄ алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или хетероарил каде што споменатиот C₁₋₄ алкил, C₂₋₄ алкенил или C₂₋₄ алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или хетероарил е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од OH, CN, amino, хало, и C₁₋₄ алкил;

RC и RD се независно избрани од H, C₁₋₄ алкил, C₂₋₄ алкенил, или C₂₋₄ алкинил, каде што споменатиот C₁₋₄ алкил, C₂₋₄ алкенил, или C₂₋₄ алкинил, е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани од OH, CN, amino, хало, и C₁₋₄ алкил;



или R^C и R^D заедно со N атомот кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7 – член хетероциклоалкил група или хетероарил група, секој опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од OH, CN, amino, halo, и C₁₋₄ алкил; R^a, R^{a1}, R^{a2}, R^{a3}, и R^{a4} се независно избрани од H, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ haloалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил, и хетероциклоалкилалкил, каде што споменатиот C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ haloалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од OH, CN, amino, halo, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ haloалкил, и C₁₋₆ haloалкокси;

R^b, R^{b1}, R^{b2}, R^{b3}, и R^{b4} се независно избрани од H, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкилалкил, кадешто споменатиот C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил OR хетероциклоалкилалкил е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од OH, CN, amino, halo, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкил, и C₁₋₆ халоалкокси;

R^c и R^d се независно избрани од H, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил, каде што споменатиот C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти

независно избрани од ОН, CN, amino, хало, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкил, и C₁₋₆ халоалкил;

или R^c и R^d заедно со N атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил група или хетероарил група, секој опционално супституирана со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани од OH, CN, amino, halo, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ haloалкил, и C₁₋₆ haloалкокси;

R^{C1} и R^{d1} се независно избрани од H, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил, каде што споменатиот C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избрани од OH, CN, amino, halo, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкил, и C₁₋₆ халоалкокси;

или R^c1 и R^d1 заедно со N атом кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил група или хетероарил група, секоја опционално супституирана со 1, 2 или 3 супституенти независно избрани од OH, CN, amino, хало, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкил, и C₁₋₆ халоалкокси;

R^{C2} и R^{d2} се независимо избран од H, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкилалкил, арилциклоалкил, арилхетероциклоалкил, арилхетероарил, биарил, хетероарилциклоалкил, хетероарилхетероциклоалкил, хетероариларил, и бихетероарил, каде што споменатиот C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкилалкил, арилциклоалкил, арилхетероциклоалкил, арилхетероарил,

биарил, хетероарилциклоалкил, хетероарилхетероциклоалкил, хетероариларил, и бихетероарил се секој опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избран од ОН, CN, amino, хало, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкил.

C₁₋₆ халоалкокси, хидроксиалкил, цијаноалкил, арил, хетероарил, C(O)OR^a₄, C(O)R^b₄, S(O)₂R^b₃, алкоксиалкил, и алкоксиалкокси; и

или R^c₂ и R^d₂ заедно со N атомот кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил група или хетероарил група, секој опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од ОН, CN, amino, хало, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкил, C₁₋₆ халоалкокси, хидроксиалкил, цијаноалкил, арил, хетероарил, C(O)OR^a₄, C(O)R^b₄, S(O)₂R^b₃, алкоксиалкил, и алкоксиалкокси;

R^c₃ и R^d₃ се независно избрани од H, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил, каде што споменатиот C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избран од ОН, CN, amino, хало, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкил и C₁₋₆ халоалкокси;

или R^c₃ и R^d₃ заедно со N атомот кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил група или хетероарил група, секој опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од ОН, CN, amino, хало, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкил, и C₁₋₆ халоалкокси;

R^c₄ и R^d₄ се независно избран од H, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил,

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил, каде што споменатиот C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти независно избран од ОН, CN, amino, хало, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкил, и C₁₋₆ халоалкокси;

или R^c₄ и R^d₄ заедно со N атомот кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил група или хетероарил група, секој опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избран од ОН, CN, amino, хало, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ халоалкил, и C₁₋₆ халоалкокси;

Re, Re¹, Re², и Re⁴ се независно избрани од H, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, (C₁₋₆ алкокси)-C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, циклоалкилалкил, хетероарилалкил, и хетероциклоалкилалкил;

R^f, R^f₁, R^f₂, и R^f₄ се независно избрани од H, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, и хетероциклоалкил;

R^g е H, CN, и NO₂;

R^h и Rⁱ се независно избрани од H и C₁₋₆ алкил;

R^j е H, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил;

r е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6;

s е 0, 1, 2, 3, или 4; и

t е 0, 1, 2, 3, или 4; и

(b) каде што, кога A е CR³.

L¹ е циклоалкилен, O или S; и сите други варијанти како што се дефинирани под (a).

има уште 65 патентни барања.

(51) **B 60C 17/04, 15/028, 17/06**

(11) **4729**

(13) T1

(21) **2013/17**

(22) 23/01/2013

(45) 28/02/2013

(30) 20090000051 08/01/2009 FR

(96) 06/01/2010 EP10150172.4

(97) 07/11/2012 EP2206613

(73) **Hutchinson**

2,rue Balzac 75008 Paris, FR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Marsaly, Olivier and Pelletier, Bruno

(54) **УРЕД ПРОТИВ ИЗДИШУВАЊЕ НА ГУМА
КАЈ МОТОРНО ВОЗИЛО И МОНТАЖЕН
СКЛОП КОЈ ГО СОДРЖИ ИСТИОТ**

(57) 1 Уред против издишување на гума (30) наменет за опремување на монтажен склоп (1) без воздушна комора кај моторно возило, којшто содржи обрач на тркалото (10) со множество на блокови (10а и 10б) и гума (20) којашто содржи рабови (21 и 22) монтирани наспроти ободот (12 и 13) на обрачот, уредот содржи:


- прстенеста структура (31) за потпора на гумата, наменета за монтажа околу обрачот и којашто е поделена на најмалку два прстенести сектори (32) во форма на кружен лак којшто ја формира оваа структура поставена една до друга по периферијата, сите сектори се радијално надвиснати над потпорното кукиште (34) кое што е наменето

за потпора на гумата по опаѓање на притисокот по пумпањето во внатрешноста на монтажниот склоп и којашто содржи две надворешни лица (32б) на структурата и делумно ги покрива овие лица, и

- средства (33) за затворање на рабовите кон споменатите ободи, коишто ја поврзуваат прстенестата потпорна структура со рабовите,

се карактеризира со тоа што споменатото потпорно кукиште вклучува во своите странични делови, средства (34ц) за држење на прстенестите сектори коишто се формирани со најмалку еден пар на периферни зајакнати елементи секој посебно лоциран во две радијални внатрешни зони на споменатите странични делови (34б) и коишто се способни да се спростивстават на аксијалното поместување на секторите под дејство на надворешните сили во случај на шок за време на работата во напумпана состојба, дијаметарот (Д1) од секоја пар на зајакнати елементи е забележително помал од дијаметарот (Д2) на внатрешната аксијална површина на кукиштето (34) коешто радијално се протега навнатре со помош на две радијални внатрешни површини во кружен облик од кукиштето во контакт со секторите, такашто овие сектори остануваат прекриени од кукиштето

има уште 12 патентни барања.



(51) **B 65D 43/02, 50/06**

(11) **4725**

(13) T1

(21) **2013/18**

(22) 23/01/2013

(45) 28/02/2013

(30) 20080087814P 11/08/2008 US;

20080107546P 22/10/2008 US and

20080141395P 30/12/2008 US

(96) 23/07/2009 EP09786060.5

(97) 24/10/2012 EP2334571

(73) **MTH Maglid Technologies Holding Limited**

2 Kleomenous Street 1061 Nicosia, CY

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **HAICHRISTOU, Louis and JICHRISTOU, Christiana**

(54) **САМО-АКТИВИРАЧКИ МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАТВОРАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИ КОИ СЕ ЗАТВОРААТ**

(57) 1 Склопот (монтажата) (1) која се состои од:

тело (2) и обвивка (3) придвижувачки, кои се во состојба да се приклучуваат едни со други; и механизам за затворање кој се состои од први и секундарни меѓусебно поврзани склопови (сигурносни склопови), при што еден склоп е дел или од телото (2) или од обвивката (3) и другиот склоп е дел од другите обвивка (3) или тело (2), карактеризирајќи се со тоа што обвивката (3) и телото (2), секој/а дополнително се состои од најмалку еден член на најмалку еден пар взаемно привлечни или одбивни елементи (9,10), при што взаемно привлечни или одбивни елементи (9,10) се соодветно позиционирани на телото (2) и на обвивката (3), така што да се привлечат едно со друго телото (2) и обвивката (3) кога телото (2) и обвивката (3) се донесени во близина еден со друг и да ги движат телото (2) и обвивката (3) во усогласеност за затворање. има уште 14 патентни барања.



има уште 4 патентни барања.





(51) **C 07D 217/26, A 61K 31/472, A 61P 25/18, C 07D 401/06, 403/06, 407/04**

(11) **4733** (13) T1
(21) **2013/21** (22) 25/01/2013
(45) 28/02/2013

(30) 20080001290 15/09/2008 DK and

20090000010 06/01/2009 DK

(96) 11/09/2009 EP09776285.0

(97) 14/11/2012 EP2342182

(73) **H.Lundbeck A/S**

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) JUHL, Karsten; KHANZHIN, Nikolay; NIELSEN, Soren, Moller and SIMONSEN, Klaus, Baek

(54) **ДЕРИВАТИ НА ИЗОКВИНОЛИН КАКО АНТАГОНИСТИ НКЗ**

(57) 1 Соединения сперема барањето I

[I]

Каде A претставува N, CH ili CR1;

секое R1 независно претставува водород, C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, -C(O)- C1-6 alkil, -C(O)- C2-6 alkenil, -C(O)- C2-6 alkinil, -C(O)-O-C2-6 alkenil, -C(O)-O-C2-6 alkinil или fenil, каде споменатиот fenil, C1-6 alkil, C2-6 alkenil или C2-6 alkinil по потреба е супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од halogen, hidroksil, halo C1-6 alkil, nitro, C1-6 alkoksi и NR2R3;

X претставува водород, C1-6 alkil по потреба супституиран со F, или -CRaRb-X', каде X' претставува моноцикличма заситена група која има 5-6 атоми во прстенот од кои еден е N и каде еден или два додатни атоми на прстенот можат да бидат хетероатом избран од N, O и

S, чив моноцикличен прстен може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти W, каде е W одбрано од C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, C1-6 haloalkil или (=O); Ra и Rb секој поединечно претставува водород, -CH3 или halogen;

Q претставува врска, -CH2-, -NH-, или -O-;

Y претставува C1-6 alkil, C2-6 alkenil или C2-6 alkinil, каде споменатиот alkil, alkenil или alkinil можат да бидат супституисани со еден или повеќе супституенти P, каде P е одбран од halogen, hidroksi, C1-6 alkoksi, cijano, -S-C1-6 alkil и со моноцикличма заситена група што има 5-6 атоми во прстенот од кои еден атом на прстенот може да биде N, а преостанатите се C; или Y може да претставува моноциклична заситена група која има 4-6 атоми во прстенот, каде еден од споменатите атоми на прстенот можат да бидат избрани од N и O, останали се C, и чива моноциклична заситена група може да биде супституирана со еден или повеќе супституенти Z, каде Z е одбрано од C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, (=O), C(O)H, -C(O)- C1-6 alkil, halogen, C1-6 alkoksi, C1-6 hidroksialkil, и hidroksi; каде секое од R2 и R3 независно претставува водород, C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, hidroksiC1-6 alkil, или haloC1-6 alkil; секоје од R4-R8 и R9-R12 независно претставува водород, C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, halogen, NR2R3, hidroksi, cijano, nitro, C1-6 alkoksi, haloC1-6 alkil, или hidroksiC1-6 alkil;

Под услов спомнатото соединение да е различно од 2-metil- 1-okso- 1,2-dihidro-izokvinolin- 4-karboksilne kiseline (1-fenil -etil)-amida;

и неговите фармацевтски прифатливи соли.. има уште 18 патентни барања.

(51) **A 61K 9/16**

(11) **4730** (13) T1
(21) **2013/26** (22) 28/01/2013
(45) 28/02/2013

(30) BO20050123 07/03/2005 IT

(96) 06/03/2006 EP06723226.4

(97) 02/01/2013 EP1874273

(73) **ALFA WASSERMANN S.p.A. 65020 Alanno (PE), IT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Viscomi, Giuseppe C.; PALAZZINI, Ernesto;

ZAMBONI, William and PANTALEO, Maria,

Rosaria

(54) **ГАСТРОРЕЗИСТЕНТНИ**

ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОИ

СОДРЖАТ РИФАКСИМИН

(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи


гастрорезистентни рифаксимин микрогранули

при што:

споменатите микрогранули имаат димензија од помеѓу 1 микрон до 900 микрони во дијаметар; и при што споменатите микрогранули содржат полимери нерастворливи на рН вредности помеѓу 1.5 и 4.0 и растворливи на рН вредности помеѓу 5.0 и 7.5.

има уште 14 патентни барања.

Слика 1А



(51) C 07D 487/04, A 61K 31/395, 31/41,

31/4188, 31/7052, A 61P 31/12, C 07H 19/23

(11) 4727

(13) T1

(21) 2013/27

(22) 28/01/2013

(45) 28/02/2013

(30) 139449 19/12/2008 US and 47263

23/04/2008 US

(96) 22/04/2009 EP09735162.1

(97) 28/11/2012 EP2280973

(73) **Gilead Sciences, Inc.**

Foster City, CA 94404, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) KIM, Choung, U.; CHO, Aesop; PARRISH,

Jay and XU, Jie

(54) **АНАЛОГНИ КАРБАНУКЛЕОЗИДИ ЗА**

АНТИВИРУСЕН ТРЕТМАН

(57) 1 Соединение со Формула I:



Formula I

или фармацевтски прифатлива сол, од тоа; при што:


најмалку еден од R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , или R^5 е $N(R^a)_2$, N_3 , CN , NO_2 , $S(O)_n R^a$, халоген, (C_1-C_8) алкил, (C_4-C_8) карбоциклиалкил, (C_1-C_8) заменет алкил, (C_2-C_8) алкенил, (C_2-C_8) заменет алкенил, (C_2-C_8) алкинил, (C_2-C_8) заменет алкинил или арил (C_1-C_8) алкил и секој останат R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , или R^5 е, независно, H , OR^a , $N(R^a)_2$, N_3 , CN , NO_2 , $S(O)_n$

R^a , халоген, (C_1-C_8) алкил, (C_4-C_8) карбоциклилалкил, (C_1-C_8) заменет алкил, (C_2-C_8) алкенил, (C_2-C_8) заменет алкенил, (C_2-C_8) алкинил, (C_2-C_8) заменет алкинил или арил (C_1-C_8) алкил или било кои два R^1, R^2, R^3, R^4 , или R^5 на околните јаглеродни атоми кога се земени заедно се $-O(CO)O-$ или кога се земени заедно со прстенестите јаглеродни атоми за кои што се тие закачени формираат двојна врска;

секој n е независно 0, 1, или 2;


секој R^a е независно H, (C_1-C_8) алкил, (C_2-C_8) алкенил, (C_2-C_8) алкинил, арил (C_1-C_8) алкил, (C_4-C_8) карбоциклилалкил, $-C(=O)R^{11}$, $-C(=O)OR^{11}$, $-C(=O)NR^{11}R^{12}$, $-C(=O)SR^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-S(O)(OR^{11})$, $-S(O)_2(OR^{11})$, или $-SO_2NR^{11}R^{12}$;

R^7 е H, $-C(=O)R^{11}$, $-C(=O)OR^{11}$, $-C(=O)NR^{11}R^{12}$, $-C(=O)SR^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-S(O)(OR^{11})$, $-S(O)_2(OR^{11})$, $-SO_2NR^{11}R^{12}$, или



секој Y или Y^1 е, независно, O, S, NR, $^+N(O)(R)$, $N(OR)$, $^+N(O)(OR)$, или $N-NR_2$;

W^1 и W^2 , кога се земени заедно, се $-Y^3(C(R^y)_2)_3Y^3-$; или еден од W^1 или W^2 заедно со R^3 или R^4 е $-Y^3-$ а другиот од W^1 или W^2 е Формула Ia; или W^1 и W^2 се секој, независно, група од Формулата Ia:



при што:


секој Y^2 е независно врска, O, CR_2 , NR, $^+N(O)(R)$, $N(OR)$, $^+N(O)(OR)$, $N-NR_2$, S, S-S, S(O), или $S(O)_2$;

секој Y^3 е независно O, S, или NR;

M_2 е 0, 1 или 2;

секој R^x е независно R^y или формулата:

при што:



секој M_1a , M_1c , и M_1d е независно 0 или 1;

M_2 е 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12;

секој R^y е независно H, F, Cl, Br, I, OH, R, $-C(=Y^1)R$, $-C(=Y^1)OR$, $-C(=Y^1)N(R)_2$, $-N(R)_2$, $-N(R)_3$, $-SR$, $-S(O)R$, $-S(O)_2R$, $-S(O)(OR)$, $-S(O)_2(OR)$, $-OC(=Y^1)R$, $-OC(=Y^1)OR$, $-OC(=Y^1)(N(R)_2)$, $-SC(=Y^1)R$, $-SC(=Y^1)OR$, $-SC(=Y^1)(N(R)_2)$, $-N(R)C(=Y^1)R$, $-N(R)C(=Y^1)OR$, $-N(R)C(=Y^1)N(R)_2$, $-SO_2NR_2$, $-CN$, $-N_3$, $-NO_2$, $-OR$, или W^3 ; или кога се земени заедно, два R^y на истиот јаглероден атом формира карбоцикличен прстен од 3 до 7 јаглеродни атоми;

секој R е независно H, (C_1-C_8) алкил, (C_1-C_8) заменет алкил, (C_2-C_8) алкенил, (C_2-C_8) заменет алкенил, (C_2-C_8) алкинил, (C_2-C_8) заменет алкинил, C_6-C_{20} арил, C_6-C_{20} заменет арил, C_2-C_{20} хетероциклил, C_2-C_{20} заменет хетероциклил, арилалкил или заменет арилалкил;

W^3 е W^4 или W^5 ; W^4 е R, $-C(Y^1)R^y$, $-C(Y^1)W^5$, $-SO_2R^y$, или $-SO_2W^5$; а W^5 е карбоцикл или хетероцикл при што W^5 е независно заменет со 0 до 3 R^y групи;

секој X^1 или X^2 е независно $C-R^{10}$ или N при што најмалку еден од X^1 или X^2 е N;

секој R^8 е, независно, халоген, $NR^{11}R^{12}$, $N(R^{11})OR^{11}$, $NR^{11}NR^{11}R^{12}$, N_3 , NO, NO_2 , CHO, CN, $-CH(=NR^{11})$, $-CH=NHNR^{11}$, $-CH=N(OR^{11})$, $-CH(OR^{11})_2$, $-C(=O)NR^{11}R^{12}$, $-C(=S)NR^{11}R^{12}$, $-C(=O)OR^{11}$, (C_1-C_8) алкил, (C_2-C_8) алкенил, (C_2-C_8) алкинил, (C_4-C_8) карбоциклилалкил,

незадолжително заменет арил, незадолжително заменет хетероарил, $-C(=O)$ (C_1-C_8) алкил, $-S(O)n(C_1-C_8)$ алкил, арил (C_1-C_8) алкил, OR^{11} или SR^{11} ;

секој R^9 или R^{10} е независно H, халоген, $NR^{11}R^{12}$, $N(R^{11})OR^{11}$, $NR^{11}NR^{11}R^{12}$, N_3 , NO, NO_2 , CHO, CN, $-CH(=NR^{11})$, $-CH=NHNR^{11}$, $-$

CH=N(OR¹¹), -CH(OR¹¹)₂, -C(=O)NR¹¹ NR¹², -C(=S)NR¹¹R¹², -C(=O)OR¹¹, R¹¹, OR¹¹ или SR¹¹; секој R¹¹ или R¹² е независно H, (C₁-C₈)алкил, (C₂-C₈)алкенил, (C₂-C₈)алкинил, (C₄-C₈)карбоциклилалкил, незадолжително заменет арил, незадолжително заменет хетероарил, -C(=O)(C₁-C₈)алкил, -S(O)_n(C₁-C₈)алкил или арил(C₁-C₈)алкил; или R¹¹ и R¹² земени заедно со азот за кој што и двата се закачени формираат 3 до 7 член хетероцикличен прстен при што било кој јаглеродни атом од споменатиот хетероцикличен прстен може незадолжително да биде заменет со -O-, -S- или -NR³-;

при што секој (C₁-C₈)алкил, (C₂-C₈)алкенил, (C₂-C₈)алкинил или арил(C₁-C₈)алкил од секој R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R¹¹ или R¹² е, независно, незадолжително заменет еден или повеќе од хало, хидроксид, CN, N₃, N(R⁸)₂ или OR^a; и при што еден или повеќе од не-крајните јаглеродни атоми од секој споменат (C₁-C₈)алкил може да биде незадолжително заменет со -O-, -S- или -NR^a-.

има уште 13 патентни барања.

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4196, A 61P 35/00, C 07D 403/04, 403/14, 471/18

(11) 4726

(13) T1

(21) 2013/29

(22) 30/01/2013

(45) 28/02/2013

(30) 79398 P 09/07/2008 US

(96) 02/07/2009 EP09790063.3

(97) 07/11/2012 EP2328888

(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc.

1180 Veterans Boulevard South San Francisco, CA 94080, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) SINGH, Rajinder; HOLLAND, Sacha; GOFF, Dane; ZHANG, Jing; HECKRODT, Thilo, J. and LITVAK, Joanne

(54) ПРЕМОСТЕНИ БИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОАРИЛ СУПСТИТУИРАНИ ТРИАЗОЛИ КОРИСНИ КАКО AXL ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение со формулата (I):



назначено со тоа, што:

A е -C(R¹)(H)- или -N(R²)-;

R¹ е одбрано од групата составена од -N(R³)R⁴ и -N(R³)C(O)-R⁵-N(R³)R⁴;

R² е одбрано од групата составена од водород, циклоалкил и -C(O)-R⁵-N(R³)R⁴; и секое R³ и R⁴ е независно одбрано од групата составена од водород и алкил;

како изолиран стереоизомер или негова мешавина, или како негова фармацевтски прифатлива сол,

каде што циклоалкил се однесува на стабилен не-ароматски моноцикличен или полицикличен јаглеводород радикал составен единствено од атоми на јаглерод и водород што има од три до петнаесет атоми на јаглерод; и алкил се однесува на радикал со праволиниски или разгранет јаглеводород ланец составен единствено од атоми на јаглерод и водород, што содржи не незаситеност, што има од еден до дванаесет атоми на јаглерод.


има уште 26 патентни барања.

(51) **A 61K 31/135, 9/20, 9/28, A 61P 3/14**
 (11) **4724** (13) T1
 (21) **2013/30** (22) 31/01/2013
 (45) 28/02/2013
 (30) USP 502219 12/09/2003 US
 (96) 10/09/2004 EP04781429.8
 (97) 16/01/2013 EP1663182
 (73) **AMGEN INC.**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
 Скопје

(72) ALVAREZ, Francisco, J.; LAWRENCE, Glen, Gary; LIN, Hung-Ren, H. and JU, Tzuchi, R.
 (54) **БРЗОРАСТВОРУВАЧКИ СОСТАВ НА ЦИНАКАЛЦЕТ HCl**
 (57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи
 (а) од 10% до 40% тежински цинакалцет HCl;
 (б) од 45% до 85% тежински најмалку еден растворувач; и
 (ц) од 1% до 5% тежински најмалку еден сврзувач;
 каде што процентот во тежина е релативен на вкупната тежина на составот.
 има уште 30 патентни барања.

(51) **B 65D 81/00, 85/804**
 (11) **4718** (13) T1
 (21) **2013/81** (22) 11/03/2013
 (45) 28/02/2013
 (30) EPA 02000943 16/01/2002 EP
 (96) 13/01/2003 EP07104387.1
 (97) 06/03/2013 EP1808382
 (73) **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**
C.P. 353 1800 Vevey, CH
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
 (72) DENISART, Jean-Luc; CAHEN, Antoine and YOAKIM, Alfred
 (54) **ЗАТВОРЕНА КАПСУЛА СО КАПАК КОЈ ИМА НАПРАВА ЗА ОТВОРАЊЕ**
 (57) 1 Капсула за подготвување на пијалок по пат на инектирање во наведената капсула на

флуид под притисок, која има капак (26, 30, 44, 66, 88), мембрана (24, 31, 67, 89) и тенка филмска облога (29, 33, 45, 72, 92) која ја одвојува комората која ја содржи супстанцијата (25, 36, 43, 69, 91) и направа за отворање која овозможува капсулата да се отвори и да дозволи пијалокот да истече надвор од капсулата,
 назначена со тоа, што наведената направа за отворање (73, 81, 82, 85, 86, 93, 94) е поставена надвор од комората, заради третирање на наведената тенка филмска облога (29, 33, 45, 72, 92) под дејство на зголемен притисок во комората, при што наведената направа за отворање го формира дното на капакот.
 има уште 7 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **C 07D 403/12, A 61K 31/497, A 61P 35/00**

(11) **4717**

(13) T1

(21) **2013/83**

(22) 12/03/2013

(45) 28/02/2013

(30) 20080138176P 17/12/2008 US

(96) 10/12/2009 EP09768586.1

(97) 20/02/2013 EP2379532

(73) **Eli Lilly and Company**

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FAROUZ, Francine, S.; HOLCOMB, Ryan, Coatsworth; KASAR, Ramesh and MYERS, Steven, Scott

(54) **СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА СНК1**

(57) 1 Соединение коешто е 5-(5-(2-(3-аминопропокси)-6-метоксифенил)-1H-пиразол-3-иламино) пиразин-2-карбонитрил, или негова фармацевтски прифатлива сол или солват на солта.

има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07K 16/28, 16/46, C 12N 15/13**

(11) **4716**

(13) T1

(21) **2013/84**

(22) 12/03/2013

(45) 28/02/2013

(30) 822362 P 14/08/2006 US

(96) 14/08/2007 EP11173336.6

(97) 16/01/2013 EP2383297

(73) **Xencor Inc.**

Monrovia, CA 91016, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Bennett, Matthew J.; Chu, Seung Yup;

Desjarlais, John R.; Karki, Sher Bahadur; Lazar,

Gregory Alan; Pong, Erik WeiKing; Richards,

John O. and Zhukovsky, Eugene Alexander

(54) **ОПТИМИЗИРАНИ АНТИТЕЛА КОИ СЕ НАЦЕЛЕНИ КОН CD19**

(57) 1 Антитело кое го врзува CDR19, при што споменатото антитело содржи лесен синџир кој што се состои од НИЗА ИД БР: 106, и тежок синџир кој што се состои од НИЗА ИД БР: 87.

има уште 4 патентни барања.

CaagfL

Human CTX9 (BBIA3Q SP1)

MPPRLFFLLFTPMYRPEELVVKVEEGONAVLQCKGTSQGTQGLTWRESPLKPF
 LKLSLQFLGLDHRPLAWLFIFNVSGMGQFYLCQPPSEKAWQFOWTVNVEGSEL
 TRWYVSDLGGLGCKNRSSGSPSSQALMSPLYYWAKDRPEWEGEPCLPRDGL
 NQSLSDLTMAFGSTLWLSCVPPDSNRPLSWTHVHPGPKSLLELKDDPPANDM
 WVMETGLLLPRATAGAGKYCHRGNTMSHLEITAPVAWHNLLRTGGWKSVAITLAY
 LIFCLCSLVGLHLDIALVLRKRKIMTDPTRRFFKVTTPPGSGPQNGYQNVLSLPTPSGL
 GRAQRWAAGLGGTAPSYGNPSSDQADGALGSRSPGVQPEEEEGEYEEPCSEESSE
 FYENHNLGGGLSQDGGYENPEDEFLGPEDEDSFNAESYENEDEELTQIVARTMDFL
 SPHDSAWQPSREATSLGGSGYEDMRGLYAAPQLRSRGGPGPMHEEDADSYENMDNPD
 GPDAWGGGGRMGTWSTR

(51) C 07D 209/44, A 61K 31/496, A 61P 35/00,
C 07C 65/05, 69/02

(11) 4735

(13) T1

(21) 2013/85

(22) 13/03/2013

(45) 28/02/2013

(30) 20060020259 12/10/2006 GB and

20060829243P 12/10/2006 US

(96) 12/10/2007 EP07824125.4

(97) 23/01/2013 EP2081895

(73) Astex Therapeutics Limited

436 Cambridge Science Park Milton Road,
Cambridge CB4 0QA, GB

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) WOOLFORD, Alison, Jo-Anne;

WOODHEAD, Andrew, James;


FREDERICKSON, Martyn; LYONS, John,

Francis; THOMPSON, Neil, Thomas; VINKOVIC,


Mladen and WILLIAMS, Brian

(54) ДЕРИВАТИТЕ НА
ХИДРОБЕНЗАМИДИТЕ КАКО ИНХИБИТОРИ
НА HSP90

(57) 1 Сол добиена со адиција на
соединението со формула (1)



е сол формирана со млечната киселина.
има уште 13 патентни барања.



(51) C 07D 209/44, A 61K 31/403, 31/438,
31/439, C 07D 209/08, 215/08, 401/04, 401/12,
471/04, 471/10, 491/08, 491/10

(11) 4734 (13) T1
(21) 2013/86 (22) 13/03/2013
(45) 28/02/2013

(30) 20050007474 13/04/2005 GB;
20060004111 01/03/2006 GB; 20050670897P
13/04/2005 US and 20060777989P 01/03/2006
US

(96) 13/04/2006 EP06726780.7

(97) 16/01/2013 EP1877379


(73) Astex Therapeutics Limited
436 Cambridge Science Park Milton Park
Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ


Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) DOWNHAM, Robert; CARR, Maria, Grazia;
O'BRIEN, Michael, Alistair; WOOLFORD, Alison,
Jo-Anne; WOODHEAD, Andrew, James;
CHESSARI, Gianni; CONGREVE, Miles, Stuart;
NAVARRO, Eva, Figueroa; FREDERICKSON,
Martyn; MURRAY, Christopher and PHILLIPS,
Theresa, Rachel




(54) **ДЕРИВАТИ НА**
ХИДРОКСИБЕНЗАМИДИТЕ И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА HSP90
(57) 1 Соединението од формулата (VI)



или негова сол, солват, таутомер или N-оксид;
назначено со тоа што бицикличната група:



е избрана од структурите C1, C5 и C6:



каде n е 0, 1, 2, или 3;

R¹ и R^{2a} се хидрокси;

R³ е избран од групата изопропил, сек-бутил,
терц-бутил, 1,2-диметилпропил и циклопропил;
R⁴ е избран помеѓу водород, флуор, хлор и
метокси; R⁸ е избран од водород и флуор; и
R¹⁰ е избран од:

халоген;
хидрокси;
трифлуорометил;
циано;
нитро;
карбокси;
амино;

моно или ди C₁₋₄ хидрокарбиламино;
групата R^a-R^b; каде:

R^a е врска, O, CO, $X^1C(X^2)$, $C(X^2)X^1$, $X^1C(X^2)X^1$, S, SO, SO_2 , NR^C , SO_2NR^C или NR^CSO_2 ; и R^b е избран од водород, карбоциклична и хетероциклична група со 3 до 12 члени прстени; и C_{1-12} хидрокарбил по потреба заменет со еден или повеќе супституенти избрани помеѓу хидрокси, оксо, халоген, циано, нитро, карбокси, amino, моно или ди C_{1-8} неароматични хидрокарбиламино, и

карбоциклични и хетероциклични групи со 3 до 12 члени прстени и каде еден или повеќе јаглеродни атоми од C_{1-12} хидрокарбил групата може по потреба да биде заменета со O, S, SO, SO_2 , NR^C , $X^1C(X^2)$, $C(X^2)X^1$ или $X^1C(X^2)X^1$; R^C е избран од R^b , водород и C_{1-4} хидрокарбил; и X^1 е O, S или NR^C и X^2 е =O, =S или = NR^C . има уште 38 патентни барања.

(51) **A 61K 39/21**

(11) **4720**

(13) T1

(21) **2013/87**

(22) 13/03/2013

(45) 28/02/2013

(30) 20040576771P 04/06/2004 US

(96) 06/06/2005 EP05757302.4

(97) 09/01/2013 EP1765387

(73) **Merical Limited**

3239 Satellite Blvd Bldg. 500 Duluth GA 30096-4640, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) TSEGAI, Tesfai; PARDO, Maria, Camila

C/o Merical Ltd. and LEARD, Alton, Timothy C/O

Merical Ltd.

(54) ПРИМЕНА НА FELV ВАКЦИНИ БЕЗ ИГЛА

(57) 1 Вакцина којашто содржи ефективна количина на рекомбинантен вирусен вектор којшто кодира и изразува барем еден FeLV имуноген и прифатлив носач или дилуенс, за употреба во извлекување на сигурен и заштитен имун одговор против FeLV, со примена кај животни од фамилијата мачки со инјектор без игла со течен млаз. има уште 7 патентни барања.



Слика 1



Слика 2 (Страна 1 од 1)

(51) A 61K 9/08, 31/192, 47/10, 47/14, 9/06,
9/12, 9/70

(11) 4728

(13) T1

(21) 2013/89

(22) 15/03/2013

(45) 28/02/2013

(30) 09155046 12/03/2009 EP

(96) 02/02/2010 EP10701698.2

(97) 16/01/2013 EP2405892

(73) LECTIO Pharmaentwicklungs-und
Verwertungs GmbH

Sachsengasse 20 AT-3400 Klosterneuburg,
AT

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) VIRNO, Michele

(54) **ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА
СОДРЖИ КЕТОПРОФЕН И ЕСТЕР НА
ПОЛИОКСИАЛКИЛЕН НА ХИДРОКСИ МАСНА
КИСЕЛИНА**

(57) 1 Фармацевтска формулација која
содржи (i) кетопрофен, (ii) најмалку еден естер
на полиоксиалкилен на хидрокси масна
киселина, (iii) најмалку едно органско
соединение супституирано со хидрокси,
одбрано од групата која се состои од најмалку
еден алкохол, најмалку еден полиол и нивни
мешавини и (iv) вода.

има уште 14 патентни барања.



(51) **A 61K 38/24, 47/26, 9/19**

(11) **4723**

(13) T1

(21) **2013/90**

(22) 15/03/2013

(45) 28/02/2013

(30) EPA 03101830 20/06/2003 EP

(96) 16/06/2004 EP04766052.7

(97) 20/03/2013 EP1638595

(73) **ARES TRADING S.A.**

Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170

Aubonne, CH

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72) SAMARITANI, Fabrizio and DONATI,
Piergiorgio

(54) **СОСТАВИ НА FSH/LH ИСУШЕНИ СО
ЗАМРЗНУВАЊЕ**

(57) 1 Состав исушен со замрзнување составен од фоликуло-стимулирачки хормон (FSH) или негова варијанта како и лутеинизирачки хормон (LH) или негова варијанта, површински активен агенс избран од полисорбат вклучувајќи Tween 20 (полиоксиетилен (20) сорбитан монолаурат), Tween 40 (полиоксиетилен (20) сорбитан монопалмитат), Tween 80 (полиоксиетилен (20) сорбитан моноолеат), антиоксиданс кој што е метионин, фосфатен пуфер и стабилизатор и тоничен агенс избран од групата составена од моносахариди, дисахариди и шеќерни алкохоли. има уште 20 патентни барања.

(51) **C 07C 231/02, 209/48, 231/10, 233/18**

(11) **4721**

(13) T1

(21) **2013/92**

(22) 19/03/2013

(45) 28/02/2013

(30) 0804463 05/08/2008 FR

(96) 04/08/2009 EP09290605.6

(97) 19/12/2012 EP2151427

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000


Скопје

(72) Bontempelli Pascal; Jelenques, Xavier;


Starck, Jerome-Benoit and Sery, Jean-Pierre

(54) **"НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕЗА НА АГОМЕЛАТИН"**

(57) 1 Процес за индустриска синтеза на соединението на формула (I)



се карактеризира со тоа што е во реакција со (7-метокси-1-нафтил)ацетонитрил од формула (II):



која е подложен на намалување од водород во присуство на Ранеј никел во медиум во кој се содржи оцетен анхидрид во реакција со мешавина која се состои од етанол и вода за да се изведе соединението со формула (I), која е изолирана во цврста форма. има уште 3 патентни барања.

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 29/00, C 12N 15/13**

(11) **4722**

(13) T1

(21) **2013/93**

(22) 19/03/2013

(45) 28/02/2013

(30) 810664 P 02/06/2006 US and 843232 P

08/09/2006 US

(96) 01/06/2007 EP11171039.8

(97) 19/12/2012 EP2374818

(73) **REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.**

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

Скопје

(72) STEVENS, Sean; FAIRHURST, Jeanette L.; RAFIQUE, Ashique; SMITH, Eric; POBURSKY, Kevin J.; FANDL, James P.; CHEN, Gang; KAROW, Margaret; Huang, Tammy T; MARTIN, Joel H and PAPADOPOULOS, Nicholas J

(54) **"АНТИТЕЛА СО ВИСОК АФИНТЕТ ЗА ЧОВЕЧКИ IL-6 РЕЦЕПТОРИ"**

(57) 1 Антитело или негов антиген-сврзувачки фрагмент, кое посебно се врзуваат со човечките интерлеукин-6 рецептор (hIL-6R) со на KD од 500 pM или помалку, што се мери со површинска плазмон резонанца, при што:

(i) тешки врски CDRs се состојат од SEQ ID NO: 5, 7 и 9 како соодветно тешки врски CDR1, CDR2 и CDR3

(ii) и лесни врски CDRs се состојат од SEQ
ID NO: 13, 15 и 17 како соодветно лесни врски

CDR1, CDR2 и CDR3
има уште 13 патентни барања.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	(13)
8A61F2/16	8A61F2/16	4739	T1
8A61K31/135	8A61K31/135	4724	T1
8A61K31/192	8A61K9/08	4728	T1
8A61K31/198	8A61K31/198	4731	T1
8A61K31/395	8C07D487/04	4727	T1
8A61K31/403	8C07D209/44	4734	T1
8A61K31/41	8C07D487/04	4727	T1
8A61K31/4188	8A61K47/48	4738	T1
8A61K31/4188	8C07D487/04	4727	T1
8A61K31/4196	8C07D401/14	4726	T1
8A61K31/438	8C07D209/44	4734	T1
8A61K31/439	8A61K31/439	4737	T1
8A61K31/439	8C07D209/44	4734	T1
8A61K31/4439	8A61K31/4439	4719	T1
8A61K31/451	8A61K31/451	4732	T1
8A61K31/472	8C07D217/26	4733	T1
8A61K31/496	8C07D209/44	4735	T1
8A61K31/497	8C07D403/12	4717	T1
8A61K31/519	8A61K31/198	4731	T1
8A61K31/7052	8C07D487/04	4727	T1
8A61K38/24	8A61K38/24	4723	T1
8A61K39/21	8A61K39/21	4720	T1
8A61K39/395	8A61K47/48	4738	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	4722	T1
8A61K47/10	8A61K9/08	4728	T1
8A61K47/14	8A61K9/08	4728	T1
8A61K47/26	8A61K38/24	4723	T1
8A61K47/32	8A61K31/4439	4719	T1
8A61K47/48	8A61K47/48	4738	T1
8A61K51/00	8A61K47/48	4738	T1
8A61K9/06	8A61K9/08	4728	T1

8A61K9/08	8A61K9/08	4728	T1
8A61K9/12	8A61K9/08	4728	T1
8A61K9/16	8A61K31/4439	4719	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	4730	T1
8A61K9/19	8A61K38/24	4723	T1
8A61K9/20	8A61K31/135	4724	T1
8A61K9/26	8A61K31/4439	4719	T1
8A61K9/28	8A61K31/135	4724	T1
8A61K9/32	8A61K31/4439	4719	T1
8A61K9/50	8A61K31/4439	4719	T1
8A61K9/70	8A61K9/08	4728	T1
8A61P25/18	8A61K31/439	4737	T1
8A61P25/18	8C07D217/26	4733	T1
8A61P25/24	8A61K31/451	4732	T1
8A61P25/28	8A61K31/439	4737	T1
8A61P25/28	8A61K31/451	4732	T1
8A61P29/00	8C07K16/28	4722	T1
8A61P3/14	8A61K31/135	4724	T1
8A61P31/12	8C07D487/04	4727	T1
8A61P35/00	8A61K47/48	4738	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	4726	T1
8A61P35/00	8C07D403/12	4717	T1
8A61P35/00	8C07D209/44	4735	T1
8B60C15/028	8B60C17/04	4729	T1
8B60C17/04	8B60C17/04	4729	T1
8B60C17/06	8B60C17/04	4729	T1
8B65D43/02	8B65D43/02	4725	T1
8B65D50/06	8B65D43/02	4725	T1
8B65D81/00	8B65D81/00	4718	T1
8B65D85/804	8B65D81/00	4718	T1
8C07C209/48	8C07C231/02	4721	T1
8C07C231/02	8C07C231/02	4721	T1

8C07C231/10	8C07C231/02	4721	T1
8C07C233/18	8C07C231/02	4721	T1
8C07C65/05	8C07D209/44	4735	T1
8C07C69/02	8C07D209/44	4735	T1
8C07D209/08	8C07D209/44	4734	T1
8C07D209/44	8C07D209/44	4735	T1
8C07D209/44	8C07D209/44	4734	T1
8C07D211/20	8A61K31/451	4732	T1
8C07D215/08	8C07D209/44	4734	T1
8C07D217/26	8C07D217/26	4733	T1
8C07D401/04	8C07D209/44	4734	T1
8C07D401/06	8C07D217/26	4733	T1
8C07D401/12	8C07D209/44	4734	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	4726	T1
8C07D403/04	8C07D401/14	4726	T1
8C07D403/06	8C07D217/26	4733	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	4717	T1
8C07D403/14	8C07D401/14	4726	T1

8C07D407/04	8C07D217/26	4733	T1
8C07D471/04	8C07D209/44	4734	T1
8C07D471/10	8C07D209/44	4734	T1
8C07D471/18	8C07D401/14	4726	T1
8C07D487/04	8A61K31/198	4731	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	4727	T1
8C07D491/08	8C07D209/44	4734	T1
8C07D491/10	8C07D209/44	4734	T1
8C07H19/23	8C07D487/04	4727	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	4716	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	4722	T1
8C07K16/46	8C07K16/28	4716	T1
8C12N15/13	8C07K16/28	4716	T1
8C12N15/13	8C07K16/28	4722	T1
8C22B11/00	8C22B11/00	4740	T1
8C22B3/18	8C22B11/00	4740	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)
Alcon Research, Ltd.	A 61F 2/16	4739
ALFA WASSERMANN S.p.A.	A 61K 9/16	4730
AMGEN INC.	A 61K 31/135, 9/20, 9/28, A 61P 3/14	4724
ARES TRADING S.A.	A 61K 38/24, 47/26, 9/19	4723
Astex Therapeutics Limited	C 07D 209/44, A 61K 31/496, A 61P 35/00, C 07C 65/05, 69/02	4735
Astex Therapeutics Limited	C 07D 209/44, A 61K 31/403, 31/438, 31/439, C 07D 209/08, 215/08, 401/04, 401/12, 471/04, 471/10, 491/08, 491/10	4734
B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG	C 22B 11/00, 3/18	4740
Eli Lilly and Company	C 07D 403/12, A 61K 31/497, A 61P 35/00	4717
Envivo Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/439, A 61P 25/18, 25/28	4737
Gilead Sciences, Inc.	C 07D 487/04, A 61K 31/395, 31/41, 31/4188, 31/7052, A 61P 31/12, C 07H 19/23	4727
H.Lundbeck A/S	A 61K 31/451, A 61P 25/24, 25/28, C 07D 211/20	4732
H.Lundbeck A/S	C 07D 217/26, A 61K 31/472, A 61P 25/18, C 07D 401/06, 403/06, 407/04	4733
Hutchinson	B 60C 17/04, 15/028, 17/06	4729
Incyte Corporation	A 61K 31/198, 31/519, C 07D 487/04	4731
LECTIO Pharmaentwicklungs-und Verwertungs GmbH	A 61K 9/08, 31/192, 47/10, 47/14, 9/06, 9/12, 9/70	4728
LES LABORATOIRES SERVIER	C 07C 231/02, 209/48, 231/10, 233/18	4721
Merial Limited	A 61K 39/21	4720

MTH Maglid Technologies Holding Limited	B 65D 43/02, 50/06	4725
Nycomed GmbH	A 61K 31/4439, 47/32, 9/16, 9/26, 9/32, 9/50	4719
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 29/00, C 12N 15/13	4722
Rigel Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 401/14, A 61K 31/4196, A 61P 35/00, C 07D 403/04, 403/14, 471/18	4726
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.	A 61K 47/48, 31/4188, 39/395, 51/00, A 61P 35/00	4738
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.	B 65D 81/00, 85/804	4718
Xencor Inc.	C 07K 16/28, 16/46, C 12N 15/13	4716

ПРОМЕНИ

(11) 1031

(73) Biogen Idec International AG

Landis+Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 1031

(73) Biogen Idec International AG

Landis+Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 2221

(73) Abbott Laboratories, Ireland, Limited
4051 Kingswood Drive Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(11) 2276

(73) Biogen Idec International AG

Landis+Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 2276

(73) Biogen Idec International AG

Landis+Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 2407

(73) Alkermes Pharma Ireland Limited
Monksland, Athlone, County Westmeath, IE

(11) 2570

(73) Abbott Laboratories, Ireland, Limited
4051 Kingswood Drive Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

ПРЕНОС

(11) 1349

(73) Bayer HealthCare LLC

555 White Plains Road Tarrytown, New York
10591, US

(11) 2036

(73) Bayer HealthCare LLC

555 White Plains Road Tarrytown, New York
10591, US

(11) 1031

(73) Biogen Idec International AG

Landis+Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 1213

(73) EVR MEDICAL S.A.R.L.

5 Avenue Gaston Diderich L-1420
Luxembourg, LU

(11) 1812

(73) Mobile Search Security LLC

3010 Westchester Avenue Suite 305, NY
10577, US

(11) 2221

(73) Abbott Laboratories, Ireland, Limited
4051 Kingswood Drive Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(11) 2276

(73) Biogen Idec International AG
Landis+Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 2772

(73) SEPTODONT HOLDING SAS
58 rue du Pont de Creteil, Saint Maur des
Fosses France 94100, FR

(11) 2407

(73) Alkermes Pharma Ireland Limited
Monksland, Athlone, County Westmeath, IE

(11) 2570

(73) Abbott Laboratories, Ireland, Limited
4051 Kingswood Drive Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(11) 3564

(73) Warner Chilcott Company, LLC
Union Street, KM 1.1, Fajardo, 00738 Puerto
Rico, US

(11) 3657

(73) SICPA HOLDING S.A.
Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, CH

(11) 3371

(73) Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Operations Support Group, Ringaskiddy,
County Cork, IE

(11) 3574

(73) Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Operations Support Group, Ringaskiddy,
County Cork, IE

СПОЈУВАЊЕ

(11) 3033

(73) Bayer CropScience NV
J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem, BE

(11) 3400

(73) MSD Oss B.V.
Kloosterstraat 6 5349 AB Oss, NL

ПРЕСТАНОК

(11) 227

(73) Градезен институт 'МАКЕДОНИЈА' А.Д.
ул. 'Дрезденска' бр.52
91000 Скопје, МК

(51) F 24J 2/24, 2/18, 2/48

(11) 3140

(13) A1

(21) 2008/119

(22) 18/04/2008

(45) 30/06/2013

(30) П-20080119 18/04/2008 МК

(73) НАСОВ, Илија

ул."Вељко Влаховиќ" 18/42 1000 Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

**(54) ВАКУУМСКИ ЦЕВНИ СОЛАРНИ
КОЛЕКТОРИ СО "U" ТИПОВИ НА
АБСОРБЕРИ СО СЕЛЕКТИВНИ
ПРЕВЛАКИ**

(57) Соларни колектори реализирани со помош на сегменти со вакуумски цевки кои вклучуваат вакуумска цевка во чија внатрешност е поставен бакарен или алуминиумски лим (1.4) со селективна превлака (1.3) поврзан со бакарна цевка (1.5) во форма на буквата U низ која циркулира работен флуид со ултразвучно

заварување, овозможува кондуктивно преминување на абсорбираната топлина од сончевото зрачење до медиумот. Пронајдокот предвидува и решение со директна изложеност на металната U цевка на сончевото зрачење, како и техничкото решение кое предвидува, заварен бакарен или алуминиумски лим (3.5) со селективна превлака (3.6) да ги обикољува горната и долната цевка. Покрај тоа содржи решение каде лимот(4.8), кој е заварен ултразвучно, по должината на бакарната U-цевка да е свиткан во полукруг следејќи го обликот на сидот на вакуумската цевка. Делот од сончевото зрачење кој поминува низ вакуумските цевки или на растојанието помеѓу цевките и не е апсорбиран од абсорберите се рефлектира со помош на надолжно поставени единечни или двојни конвексни рефлектори и повторно се враќа на абсорберот зголемувајќи ја ефикасноста на колекторите.

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	(13)
F 24J 2/24, 2/18, 2/48	F 24J 2/24, 2/18, 2/48	3140	A1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
НАСОВ, Илија	F 24J 2/24, 2/18, 2/48	3140	A1

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ИД **2013/3**

(45) 30/06/2013

(22) 28/01/2013

(28) 5 (пет) индустриски дизајни, тродимензионални

(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата

(73) **ИДЕАЛ РОЛОДЕР ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ**


ул. "Населено место без уличен систем" б.б с.Порој-Тетово, МК

(74) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ

ул.27 март бр.14, 1000 Скопје РМ

(51) 25-01

(54) "ПРОФИЛИ"



(21) ИД 2013/6

(45) 30/06/2013

(22) 18/03/2013

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Малетиќ Дарко

(73) Малетиќ Дарко


Бул.ЈНА, бр.23/2-7, 1000 Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 23-02

(54) "ДИСПЕНЗЕР ЗА ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА"



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(21)	(51)
МК/II/2013/3	25-01
МК/II/2013/6	23-02

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
ИДЕАЛ РОЛОДЕР ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	МК/II/ 2013/3
Малетик Дарко	МК/II/ 2013/6

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **726** (45) 30/06/2013

(21) ИД 2012/42 (22) 20/07/2012

(18) 20/07/2017

(28) 2(два) дизајна, дводимензионални

(30) 15/03/2012 2009100-(0001-0002) ЕМ

(72) Sylvia Vitale Rotta (Team Creatif 89 rue de Miromesnil 75008 Paris); Olivier Dognon (Team Creatif 89 rue de Miromesnil 75008 Paris); Coralie Deloffre (Team Creatif 89 rue de Miromesnil 75008 Paris); Pascal Marcos (Team Creatif 89 rue de Miromesnil 75008 Paris); Thierry Vial Pailier (Team Creatif 89 rue de Miromesnil 75008 Paris) and Roland Chappuy (Team Creatif 89 rue de Miromesnil 75008 Paris)

(73) **Mars, Incorporated**


6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, US

(74) БИНСО Д.О.О. Скопје

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје

(51) 32-00

(54) "ДИЗАЈН - ГРАФИЧКИ СИМБОЛ"



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
32-00	726

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН

- (73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Mars, Incorporated	726	МК/II 2012/42

ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
566	13/03/2018
567	13/03/2018

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) ТМ 2009/101 (220) 13/02/2009
(442) 30/06/2013

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ
ул. Железничка бб, 6000 Охрид, МК
(540)



(591) светло сина, златна, темно сина, црвена

(531) 25.01.19; 26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалоци

кл. 43 услуги на подготвување на пијалоци

(210) ТМ 2011/186 (220) 03/03/2011
(442) 30/06/2013

(731) ФИТОФАРМ

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000 Скопје

(540)

NOSAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за

дезинфекција, препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2011/284 (220) 25/03/2011
(442) 30/06/2013

(731) AstraZeneca UK Limited
2 Kingdom Street, London W2 6BD, GB

(740) Петре Шилегов, адвокат

Бул. К.Ј. Питу бр. 17 лок 33, 1000 Скопје, 1000

(540)

BRILIQUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2011/684 (220) 20/06/2011
(442) 30/06/2013

(731) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000 Скопје

(540)

PROGLIDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 бричеви и жилети, инструменти за
бричење, диспенсери, касети и кертриџи, кои
содржат сечила; делови и опрема за сите
горенаведени производи

(210) ТМ 2011/810 (220) 22/07/2011
(442) 30/06/2013

(731) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул. Скупи бр. 15, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, портокалова, црвена, бела
(531) 26.01.12;27.05.21
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/811** (220) 22/07/2011
(442) 30/06/2013

(731) **Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15, 1000 Скопје, МК**
(540)



(591) сина, портокалова, црвена, бела
(531) 26.01.12;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/824** (220) 28/07/2011
(442) 30/06/2013

(731) **E. I. du Pont de Nemours and Company
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898,
US**

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА**

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BENEVIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хербициди, фунгициди, инсектициди

(210) **TM 2011/834** (220) 01/08/2011
(442) 30/06/2013

(731) **ART SU ARMATURLERI VE YAPI
MALZEMELERI SANAYI TICARET LIMITED
SIRKETI
ZUMRUTEVLER MAHALLESİ, FILİZ SOKAK, NO:
29/B, MALTEPE-ISTANBUL, TR**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје**
(540)



(591) бела, светло и темно сина
(531) 01.15.15;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање на пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилирање, снабдување со вода и санитарни
потребии

(210) **TM 2011/875** (220) 15/08/2011
(442) 30/06/2013

(731) **ГДИ ГИСДАТА дооел Скопје
бул.Кочо Рацин бр.13, МК**
(540)




(591) сина и бела
(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 научни технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;

проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2011/1045 (220) 04/10/2011
(442) 30/06/2013

(731) Друштво за трговија и услуги АС-ЛАЈТ
ДОО увоз-извоз Скопје
ул.Воин Драшкоци бр.32, Скопје - Ѓорче
Петров, МК
(540)



(591) црна, сива, жолта, бела

(531) 26.01.19;26.04.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
мебел, опрема за осветлување во домаќинства и
расветни уреди за разни намени

(210) ТМ 2011/1197 (220) 14/11/2011
(442) 30/06/2013

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ
Валандово

ул.Никола Карев бб, Валандово, МК

(740) Зоран Стојановски, адвокат

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

(540)



(591) жолта, кафена, бела и сива

(531) 08.01.08;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки

(210) ТМ 2011/1198 (220) 15/11/2011
(442) 30/06/2013

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ
Валандово

ул.Никола Карев бб, Валандово, МК

(740) Зоран Стојановски, адвокат

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

(540)



(591) сина, бела, жолта, кафена, црвена, зелена

(531) 08.01.08;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки

(210) ТМ 2012/235 (220) 12/03/2012
(442) 30/06/2013

(731) Друштво за производство транспорт
трговија и услуги ЕУРО - ПОЛОГ ДООЕЛ
експорт-импорт с.Желино

1.226 Желино, Тетово, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, златна, црна, бела

(531) 05.07.02;26.01.16;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 земјоделски машини, земјоделски дигалки, земјоделски алати што не се рачно управувани, распрскувачи (машини), лежишта (делови од машини), апарати за врзување сено, држачи за сечила, машини за оштрење сечило, сечила, машини за дување за компресија вшмукување и носење зрна, машини за лупење жито, култиватори, мотокултиватори, цилиндерски глави за мотори, копачи (плугови), машини за ринење земја, преси за сточна храна, менувачи што не се за копнени возила, генератори за електрична енергија, хранилки, машини за стрижење животни, хидраулични машини и мотори, ножеви за машини за косење, машини за молзење, мелници, машини за косење и жнеење, косилки за трева, клипови за мотори, плугови, ралници од плугови, преси за грозје, пумпи (машини), ладилници за мотори и машини, жнеалки и врзувачи, прстени за лежишта, машини за плакнење, инсталации за сеење, машини за сеење, вршалки, секачи на репа

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, трговија на мало и на големо со: земјоделски машини, трактори (машини за орање), земјоделски дигалки, земјоделски алати што не се рачно управувани, распрскувачи (машини), лежишта (делови од машини), апарати за врзување сено, држачи за сечила, машини за оштрење сечило, сечила, машини за дување за компресија вшмукување и носење зрна, машини за лупење жито, култиватори, мотокултиватори, цилиндерски глави за мотори, копачи (плугови), машини за ринење земја, преси за сточна храна, менувачи што не се за копнени возила, генератори за електрична енергија, хранилки, машини за стрижење животни, хидраулични машини и мотори, ножеви за машини за косење, машини за молзење, мелници, машини за косење и жнеење, косилки за трева, клипови за мотори, плугови, ралници од плугови, преси за грозје, пумпи (машини), ладилници за мотори и машини, жнеалки и врзувачи, прстени за лежишта, машини за плакнење, инсталации за сеење, машини за сеење, вршалки, секачи на репа

кл. 37 монтирање одржување и поправка на машини, монтирање и поправање на уреди за наводнување

(210) **ТМ 2012/270**

(220) 19/03/2012

(442) 30/06/2013

(731) **Арсов Кристијан**
ул.Ѓорѓе Ѓорески 36-Б, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) златно-жолта, зелена и бела

(531) 01.03.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено или варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, путер, супи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, пијалаци, пастали, леб, колач, слатки, бонбони; чоколадо, производи од чоколадо, подготовки и пијалаци врз база на чоколадо; сладолед; мед, сируп од меласа; природни засладувачи; алги, квасец, прах за пециво; жита за појадок, мусли, корнфлекс, табли од жита (cereal bars), жита готови за јадење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии, мраз за ладење

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, зеленчукови сокови, сирупии други препарати за производство на пијалоци, пијалоци врз база на соја, изотонични пијалаци

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало со: прехранбени производи, кондиторски производи,

пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, вино и други алкохолни пијалаци, храна за животни, фармацевтски препарати, диететски производи, витамини, минерали, диетални, хранливи и билни додатоци, цигари, тутун и тутунски производи, земјоделски, градинарски и шумски продукти, семиња, билки и природно цвеќе, средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, нагризување и триење, сапуни, средства за лична хигиена, парфимериски производи, козметички производи, производи за нега на забите, тоалетна хартија, хартаени шамивчиња и пелени, хартија и печатени работи, чешли, четки и сунѓери, текстил и текстилни производи, облека, обувки и капи, кожа, имитација на кожа и производи направени од овие материјали, предмети од пластика, апарати и опрема за домаќинствата, школски прибор, играчки, предмети за подарок, канцелариски материјали, предмети за домаќинствата од дрво, фунгициди, инсектициди и хербициди за земјоделска и градинарска употреба, вештачки и природни ѓубрива за земјоделството, адитиви и други додатоци за прехранбената индустрија, бои и лакови

кл. 43 услуги за подготовка на храна и пијалаци; привремено сместување; ресторани, кафе барови и кафитерии; сендвичарници и ресторани за брза храна; ресторани за самопослужување; снек (snack) барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани "за носење" (take away); обезбедување на подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот; летувалишта, хотели и мотели

(210) **ТМ 2012/288** (220) 27/03/2012
(442) 30/06/2013

(731) **КАМБЕРАЈ НУРИМАН**

Методија Митевски 9/4-5, Скопје, МК

(540)

КОЗМЕТИЧКИ КРЕМ БИЉАНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи

(210) **ТМ 2012/339** (220) 06/04/2012
(442) 30/06/2013

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, светло црвена, жолта, светло жолта, бела, кафена, сива и портокалова

(531) 25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб

(210) **ТМ 2012/340** (220) 06/04/2012
(442) 30/06/2013

(731) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, светло црвена, жолта, светло
жолта, бела, кафена, сива и портокалова
(531) 25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб

(210) ТМ 2012/469 (220) 03/05/2012
(442) 30/06/2013
(731) ДПТУ ТАНЦА ДООЕЛ Скопје
ул.Покриена Чаршија бр.3, 1000 Скопје, МК
(540)



(531) 03.04.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
обувки, ташни, каиши, паричници, спреови и бои
за одржување

(210) ТМ 2012/636 (220) 20/06/2012
(442) 30/06/2013

(731) Дејан СПАСОВСКИ
ул.бул.Партизански одреди бр.37-19, 1000
Скопје, МК
(540)

ШАТЦИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
козметички производи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци:
привремено сместување
кл. 44 медицински услуги; ветеринарски услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните; услуги од областа на
земјоделието, градинарство и шумарство

(210) ТМ 2012/637 (220) 20/06/2012
(442) 30/06/2013

(731) Дејан СПАСОВСКИ
Ул. бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000
Скопје, МК
(540)

ШАЦИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
козметички производи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци:
привремено сместување
кл. 44 медицински услуги; ветеринарски услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

или животните; услуги од областа на земјоделието, градинарство и шумарство

(210) ТМ 2012/638 (220) 20/06/2012
(442) 30/06/2013

(731) Дејан СПАСОВСКИ
Ул. бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000
Скопје, МК
(540)

ШАТЦЕ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со козметички производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци: привремено сместување

кл. 44 медицински услуги; ветеринарски услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделието, градинарство и шумарство

(210) ТМ 2012/639 (220) 20/06/2012
(442) 30/06/2013

(731) Дејан СПАСОВСКИ
Ул. бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000
Скопје, МК
(540)

SCHATZE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со козметички производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци: привремено сместување

кл. 44 медицински услуги; ветеринарски услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделието, градинарство и шумарство

(210) ТМ 2012/694 (220) 29/06/2012
(442) 30/06/2013

(731) Друштво за превоз и туризам Јадран-Скопје ДООЕЛ Скопје

ул. Никола Карев бр. 20-18, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела и сина

(531) 18.03.02

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање на стока, организирање патувања

(210) ТМ 2012/698 (220) 02/07/2012
(442) 30/06/2013

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, светло црвена, кафена, жолта, беж, бела, зелена, црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки

(210) ТМ 2012/699 (220) 02/07/2012
(442) 30/06/2013

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, кафена, жолта, беж, бела, резеда, сива, зелена, светло зелена
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки

(210) ТМ 2012/700 (220) 02/07/2012
(442) 30/06/2013

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, светло црвена, кафена, жолта, беш, бела, сива, црна, портокалова и драп

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки

(210) ТМ 2012/701 (220) 03/07/2012
(442) 30/06/2013

(731) Друштво за трговија и производство МЕРИДИАНО ЕКСПОРТ ДОО Скопје
ул. Милан Марковиќ бр. 59, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, жолта

(531) 01.03.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;
конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење

(210) **TM 2012/727** (220) 06/07/2012
(442) 30/06/2013

(731) **Трговско друштво АЛСАР ХОЛДИНГ
ДОО Скопје**

ул.Кеј Димитар Влахов бр.1, Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)



(531) 26.01.18;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиене

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

(210) **TM 2012/762** (220) 16/07/2012
(442) 30/06/2013

(731) **Сашо Бањански**

ул.Лесновска бр.9, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло сина, темно сина и црвена

(531) 24.01.19;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари

(210) **TM 2012/785** (220) 23/07/2012
(442) 30/06/2013

(731) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

**One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

TAPTIQOM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2012/787** (220) 23/07/2012
(442) 30/06/2013

(731) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

**One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

OMPTERA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2012/790** (220) 25/07/2012
(442) 30/06/2013

(731) **Финк дооел Скопје**

ул.Никола Русински бр.21, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела и црна
(531) 26.01.20;26.04.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини за кујна
кл. 9 електрични пегли
кл. 11 тостери
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на апарати за домаќинство

(210) **ТМ 2012/795** (220) 26/07/2012
(442) 30/06/2013

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КУПИМЕ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул.Букурешка бр.2-1 Скопје, Карпош, МК

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје
(540)

GALA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички лосиони (шамичиња натопени со козметички лосиони)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

(210) **ТМ 2012/801** (220) 27/07/2012
(442) 30/06/2013

(731) **ZADA Pharmaceuticals d.o.o**

Donji Bistarac 75300 Lukavac, BA

(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат
Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје
(540)

TIACID

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **ТМ 2012/848** (220) 13/08/2012
(442) 30/06/2013

(731) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела, светло и темно жолта, зелена
(531) 25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 29 млечен производ (јогурт)
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз и извоз со млечен производ-јогурт

(210) **ТМ 2012/851** (220) 14/08/2012
(442) 30/06/2013

(731) **МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО**

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна, светло и темно: жолта, црвена, зелена, кафеава, портокалова

(531) 08.07.04;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 кашкавал

(210) ТМ 2012/852

(220) 14/08/2012

(442) 30/06/2013

(731) **МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО**
с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло и темно: жолта, црвена, зелена, портокалова, сина, сива

(531) 05.07.19;08.03.12;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 кашкавал

(210) ТМ 2012/854

(220) 14/08/2012

(442) 30/06/2013

(731) **МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО**

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло и темно: жолта, црвена, сина, сива, кафеава, портокалова

(531) 08.07.04;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 кашкавал

(210) ТМ 2012/862

(220) 17/08/2012

(442) 30/06/2013


(300) 85/551.360 23/02/2012 US

(731) **JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC.**
1711 Langley Avenue, IRVINE, CA 92614, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, сина и бела

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски и спортски пијалаци кои
содржат диететски у хранливи додатоци,
витами и билки

(210) **TM 2012/864**

(220) 17/08/2012

(442) 30/06/2013

(731) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

BETHASAL

BOSNALIJEK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2012/865**

(220) 17/08/2012

(442) 30/06/2013

(731) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

BETHAGEN

BOSNALIJEK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2012/866**

(220) 21/08/2012

(442) 30/06/2013

(731) **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**
**800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,
Missouri, US**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MONSANTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хербициди, пестициди, фунгициди и
инсектициди во меѓународната класа 05

(210) **TM 2012/867**

(220) 21/08/2012

(442) 30/06/2013

(230) (300)

(731) **JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC.**
1711 Langley Avenue, IRVINE, CA 92614, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

MICROCOOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 сад за храна или пијалок кој има
запечатена единица за размена на топлина која
е трајно прицврстена за неговата внатрешност и
е во контакт со храната или пијалокот

(210) **TM 2012/868**

(220) 21/08/2012

(442) 30/06/2013

(731) **JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC.**
1711 Langley Avenue, IRVINE, CA 92614, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

WEST COAST CHILL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски и спортски пијалаци кои
содржат диететски и хранливи додатоци,
витами и билки

(210) **TM 2012/869**

(220) 22/08/2012

(442) 30/06/2013

(731) **Henan Xinfei Electric Co. Ltd.**
Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal
Code:453002, CN

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) црна, бела, сите нијанси на кафеава, портокалова, жолта, црвена, сите нијанси на сина, метлик златна

(531) 03.07.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини за перење на алишта, фрижидери, компресори за фрижидер; делови и опрема за машини за перење на алишта и компресори за фрижидер

кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, микробранови печки, клима уреди, инсталации и апарати за климатизација, апарати и машини за ладење, разладни садови, машини и апарати за лед, рачни фрижидери, апарати и инсталации за ладење, садови за лед, апарати за ладење на воздух, инсталации и апарати за вентилација [климатизација]; лабораториски печки, структурни плочи за печки; тенџериња за готвење под притисок, електрични; печки за печење; рингли, садови за готвење, електрични; шпорети; апарати и инсталации за готвење; рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња [апарати за готвење], кујнски печки [рерни]; скари; автоклави [шпорети на електричен притисок]; соларни бојлери; соларни разладни уреди; опрема за соларно осветлување

(210) ТМ 2012/875

(220) 22/08/2012

(442) 30/06/2013


(731) The Coca-Cola Company,

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, сите нијанси на зелена, сите нијанси на портокалова, бела

(531) 25.05.02; 27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 сокови и напитки од овошје и зеленчук

(210) ТМ 2012/876

(220) 23/08/2012

(442) 30/06/2013

(731) Jack Daniel's Properties, Inc.

4040 Civic Center Drive, Suite 528 San Rafael, California 94903, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(531) 19.07.02

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни напатоци , вклучителни
дестилирани алкохоли

(210) ТМ 2012/878

(220) 24/08/2012

(442) 30/06/2013

(731) Дренковски Љубомир

ул. „Алберт Швајцер“ бр.11, Скопје - Центар,
МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)



(591) жолта, портокалова, црвена, црна

(531) 03.07.03;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, живина, месни преработки, јајца

кл. 31 животни (живи)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
месо, живина, месни преработки, јајца и животни
(живи)

(210) ТМ 2012/879

(220) 24/08/2012

(442) 30/06/2013

(731) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

TANRIOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) ТМ 2012/880

(220) 24/08/2012

(442) 30/06/2013

(731) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

VIMASCEND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	6	19840		19921
1	19840	7	19840	21	19840
	20060	8	19840		19921
	20061	9	19840	22	19840
	20062		19871	23	19840
	20063		19872	24	19840
	20064		19883	25	19840
	20065		19894		19874
	20066		19895		19938
	20067		19896		19978
	20076		19922		20060
2	19840		19933		20061
3	19839		19934		20062
	19840		19942		20063
	19878		20011		20064
	19897	10	19840		20065
	19903		20060		20066
	19904		20061		20067
	19939		20062	26	19840
	20013		20063	27	19840
	20014		20064	28	19840
4	19840		20065	29	19840
	20076		20066		19881
5	19840		20067		19882
	19842	11	19840		19889
	19879		19921		19893
	19880	12	19840		19903
	19885		19877		19910
	19890	13	19840		20008
	19891	14	19840		20009
	19892		19903		20057
	19899	15	19840		20058
	19906	16	19839	30	19840
	19907		19840		19841
	19908		19871		19844
	19909		19872		19875
	19914		19886		19881
	19915		19894		19882
	19916		19895		19884
	19917		19896		19887
	19918		19922		19888
	19919	17	19840		19893
	19940	18	19840		19898
	20013	19	19840		19900
	20055	20	19840		19903

	20004		19935		20070
	20068		20006		20071
	20072		20012	42	19840
	20073		20075		19883
	20074	36	19783		19894
31	19840		19840		19895
	19903		19871		19896
	19910		19872		19903
32	19840		19903		19913
	19876		19922		20006
	19886		20001		20016
	19893	37	19840	43	19840
	19903		19857		19843
	19935		19903		19902
33	19840		19913		19903
	19845	38	19840		19936
	19876		19857		20004
	19903		19871		20012
	19905		19872		20056
	19937		19883		20059
34	19840		19922		20069
	19876		20006		20070
35	19783		20011		20071
	19840	39	19783	44	19840
	19871		19840		19901
	19872		19902		19941
	19873		19903		20013
	19881	40	19840		20075
	19882	41	19840	45	19840
	19886		19903		19903
	19901		19913		19913
	19903		19920		19920
	19913		19923		19923
	19922		20001		
	19923		20069		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) босител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

11	00	2
„Лантел“ доо експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2011/433	19857
adidas International Marketing BV	МК/Т/ 2011/448	19938
Apple Inc.	МК/Т/ 2011/452	19942
AVENTISUB II INC.	МК/Т/ 2011/75	19842
Brown-Forman Polska Sp. z o.o. a Polish limited company	МК/Т/ 2011/735	19905
Choice Hotels International, Inc.	МК/Т/ 2010/1349	19843
Deutsche Telekom AG	МК/Т/ 2011/860	19883
Diageo Brands B.V.	МК/Т/ 2011/461	19845
Diversey, Inc.	МК/Т/ 2009/58	19939
Diversey, Inc.	МК/Т/ 2009/59	19940
Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S.	МК/Т/ 2011/857	19893
Eli Lilly and Company	МК/Т/ 2011/1040	19899
Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland corporation	МК/Т/ 2011/344	19937
Gap (ITM) Inc	МК/Т/ 2011/1023	19874
Gap (ITM) Inc	МК/Т/ 2011/1024	19873
GEORG GAVRILOVIC	МК/Т/ 2009/131	20009
Grupo Empresarial Extrahotelero, Palmares S.A.	МК/Т/ 2007/1005	20056
ICONIX EUROPE LLC,	МК/Т/ 2011/712	19978
INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY	МК/Т/ 2011/877	19889
ITM ENTREPRISES a French (Societe Anonyme)	МК/Т/ 2004/255	19840
JX Nippon Oil & Energy Corporation	МК/Т/ 2011/1063	20076
Kompas mejni turisticni servis d.d.	МК/Т/ 2011/782	19876
Mars, Incorporated	МК/Т/ 2011/36	19841
MEGA DISPOSABLES S.A.	МК/Т/ 2011/869	19904
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA	МК/Т/ 2011/870	19880
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA	МК/Т/ 2011/871	19879
PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutske proizvoda	МК/Т/ 2011/661	19890
PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutske proizvoda	МК/Т/ 2011/662	19892
PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutske proizvoda	МК/Т/ 2011/663	19891
PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutske proizvoda	МК/Т/ 2011/664	19885
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	МК/Т/ 2011/1010	19915
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	МК/Т/ 2011/1011	19919
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	МК/Т/ 2011/1012	19918
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	МК/Т/ 2011/1013	19917
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	МК/Т/ 2011/1014	19916
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	МК/Т/ 2011/1015	19914
Societe des Produits Nestle S.A.	МК/Т/ 2011/1067	20072
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.	МК/Т/ 2011/615	20055
THE GILLETTE COMPANY	МК/Т/ 2011/880	19897
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	МК/Т/ 2011/868	19877
VOCAR d.o.o	МК/Т/ 2011/1001	19888

VOCAR d.o.o	МК/Т/ 2011/1002	19887
Vonage Marketing LLC	МК/Т/ 2011/434	20011
Wm.WRIGLEY Jr. Company	МК/Т/ 2009/65	19844
Д.У. „Авторска Агенција-МА" ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1026	19923
ДПП Диме ДОО - Скопје	МК/Т/ 2011/1048	20074
ДПП Диме ДОО - Скопје	МК/Т/ 2011/1053	20068
ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.	МК/Т/ 2004/970	19839
ДПТУ Протегра ДОО	МК/Т/ 2011/431	19933
ДПТУ Протегра ДОО	МК/Т/ 2011/432	19934
Друштво за информатички технологии Опен Мајнд Солушнс ДОО	МК/Т/ 2011/366	20016
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/124	20006
Друштво за производство трговија и услуги и спорт ЕУРОСТАРТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2010/1239	20001
Друштво за производство трговија и услуги ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2008/1634	20012
Друштво за производство трговија и услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев ДОО увоз-извоз Битола	МК/Т/ 2011/1038	19884
друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/1267	19882
Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/1336	19881
Друштво за производство, промет и услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2011/651	20057
Друштво за производство, промет и услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2011/652	20058
Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/855	19898
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/796	20004
Друштво за технички преглед на моторни и приклучни возила, исправност, анализа и регистрација АВТОВОЗАЧ-ФЕР ДООЕЛ Делчево	МК/Т/ 2011/879	19913
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2011/799	19902
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/866	19900
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/932	19783
Друштво за трговија САРАНТИС - СКОПЈЕ експорт-импорт ДОО Скопје	МК/Т/ 2010/1359	20014
Друштво за трговија, услуги и угостителство КАЛАБЕР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/558	20059
Здружение Центар за социјални иницијативи „Надеж"	МК/Т/ 2011/755	19920
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1037	19875
ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2011/436	20013
К.А.К. Д.О.О.	МК/Т/ 2011/1041	20070
К.А.К. Д.О.О.	МК/Т/ 2011/1042	20069
К.А.К. Д.О.О.	МК/Т/ 2011/1043	20071
МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1032	19894
МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1033	19895
МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1035	19896

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/671	20063
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/672	20062
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/673	20065
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/676	20061
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/677	20066
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/678	20067
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/679	20064
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/680	20060
ОХИС Билјана ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/605	19878
Пелистерка АД Скопје	МК/Т/ 2011/236	20008
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2011/1074	20073
ПОЛАРИНО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/872	19886
Приватна здравствена установа - Ординација по општа стоматологија ДЕЦЕСТУДИО	МК/Т/ 2011/469	19941
Приватна здравствена установа Аптека КОСМО ФАРМ Куманово	МК/Т/ 2011/800	19901
ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/743	19921
ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/861	19903
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ Охрид	МК/Т/ 2007/353	19935
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/724	19910
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/739	19909
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/740	19908
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/773	19906
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/774	19907
фламинго ДООЕЛ Охрид	МК/Т/ 2008/937	19936
ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје	МК/Т/ 2011/768	19872
ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје	МК/Т/ 2011/769	19871
ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје	МК/Т/ 2011/770	19922

ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата

- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **19840** (151) 08/05/2013
 (210) ТМ 2004/255 (220) 26/03/2004
 (181) 26/03/2014
 (450) 30/06/2013

(732) **ITM ENTREPRISES a French (Societe Anonyme)**
24, rue Auguste Chabrieres, 75015 Paris , FR
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

INTEREX

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 2 бои, фирнаџи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; природни смоли; метали во листови и во прав за сликари, декоратери, печатари и уметници

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива; соединенија за собирање прав со навлажнување и врзување; горива (вклучително и течните горива за мотори) и материи за осветлување: свеќи, фитили

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицинска употреба; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички

шини; жици и кабли од обичен метал; браварски производи; мали метални производи; метални цевки;

каси; производи од метал, што не се опфатени со другите класи; руди

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојки и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи и алати освен рачни; инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети, бречеви

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција); спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, прекинување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос, репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 13 огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви, средства за огномет

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив што не се опфатени со другите класи; накит; бижутерија; скапоцени камења; часовници и хронометриски инструменти

кл. 15 музички инструменти

кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјал за пакување што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив што не се опфатени во другите класи; полуфабрикати од пластични материјали; материјали за подлошка, за запписување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, црна смола и битумен; неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството (не се од благородни метали или преслечени со нив); чешли и сунгери; четки (освен сликарски четки); материјали за правење четки; производи што се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло); стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи; материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји); сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, чевли и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани; петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

кл. 27 килими, рогузени, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи; сидни тапети, што не се од текстил

кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елка

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрит

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и проектирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување
 кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството
 кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци; безбедносни услуги за заштита на имотот и лица

(111) **19839** (151) 08/05/2013
 (210) ТМ 2004/970 (220) 09/12/2004
 (181) 09/12/2014
 (450) 30/06/2013

(732) **ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.**

бул. "Партизански Одреди" бр. 18, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење (рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) **19935** (151) 22/05/2013
 (210) ТМ 2007/353 (220) 26/04/2007
 (181) 26/04/2017
 (450) 30/06/2013

(732) **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ Охрид**
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, МК
 (540)

VITTO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

(111) **20056** (151) 12/06/2013
 (210) ТМ 2007/1005 (220) 18/10/2007
 (181) 18/10/2017
 (450) 30/06/2013

(732) **Grupo Empresarial Extrahotelero, Palmares S.A.**

Calle Linea No. 60 esquina a M Vedado, Plaza, Ciudad de la Habana, CU

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **19936** (151) 22/05/2013
 (210) ТМ 2008/937 (220) 25/07/2008
 (181) 25/07/2018
 (450) 30/06/2013

(732) **фламинго ДООЕЛ Охрид**
ул.Стив Наумов бр.35 б, 6000 Охрид, МК
 (540)



(591) црвена, портокалова, жолта, сина, бела и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за приготвување храна и пијалаци и привремено сместување

(111) 20012	(151) 22/05/2013
(210) ТМ 2008/1634	(220) 24/10/2008
	(181) 24/10/2018
	(450) 30/06/2013

(732) Друштво за производство трговија и услуги **ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ** експорт-импорт с.Голема речича, Тетово, МК
(540)

ЈАФФА СА-ИБ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 трговија на големо и мало со безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови од портокал со потекло од Израел, сирупи и други препарати за производство на пијалаци на база на портокал со потекло од Израел

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) 19939	(151) 22/05/2013
(210) ТМ 2009/58	(220) 28/01/2009
	(181) 28/01/2019
	(450) 30/06/2013

(732) **Diversey, Inc.**
8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SOFT CARE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапун за раце, шампон за коса и тело; лосион за раце и тело; антисептички сапун за раце; антибактерски сапун за раце

(111) 19940	(151) 22/05/2013
(210) ТМ 2009/59	(220) 28/01/2009
	(181) 28/01/2019
	(450) 30/06/2013

(732) **Diversey, Inc.**

8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

GOOD SENSE (551)

индивидуална

(510, 511)

кл. 5 освежувачи на воздух, собни дезодоранси и дезодоранси за ткаенини, се за комерцијална, индустриска и институционална потреба

(111) 19844	(151) 08/05/2013
(210) ТМ 2009/65	(220) 02/02/2009
	(181) 02/02/2019
	(450) 30/06/2013

(732) **Wm.WRIGLEY Jr. Company**

410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois 60611, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

TRIPLE MIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кондиторски производи, имено, гума за џвакање, гума за џвакање од која се прават балончиња, слатки и пеперминт бонбони

(111) **20009** (151) 12/06/2013
(210) ТМ 2009/131 (220) 20/02/2009
(181) 20/02/2019
(450) 30/06/2013

(732) **GEORG GAVRILOVIC**

Ilica 8 HR-10000 Zagreb, HR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SAN GABRIELE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 мортадела

(111) **20001** (151) 21/05/2013
(210) ТМ 2010/1239 (220) 11/11/2010
(181) 11/11/2020
(450) 30/06/2013

(732) Друштво за производство трговија и
услуги и спорт ЕУРОСТАРТ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје

ул. Даме Груев бр. 16, кат 3, лок. 14 ДТЦ -
Палома Бјанка - Центар, МК
(540)



(591) кафена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
кл. 41 спортски и културни активности

(111) **19843** (151) 08/05/2013
(210) ТМ 2010/1349 (220) 30/11/2010
(181) 30/11/2020
(450) 30/06/2013

(732) **Choice Hotels International, Inc.**
10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland
20901, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

CHOICE HOTELS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 хотелски и мотелски услуги, хотелски и
мотелски резервациски услуги за други и он-лајн
хотелски и мотелски резервациски услуги за
други

(111) **20014** (151) 12/06/2013
(210) ТМ 2010/1359 (220) 01/12/2010
(181) 01/12/2020
(450) 30/06/2013

(732) Друштво за трговија **САРАНТИС -**

СКОПЈЕ експорт-импорт ДОО Скопје

ул.ПРВОМАЈСКА бр.66, Скопје - Кисела Вода,
МК

(740)

(540)



(591) сина, светло и темно сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, светнување,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) **19841** (151) 08/05/2013
(210) ТМ 2011/36 (220) 24/01/2011
(181) 24/01/2021
(450) 30/06/2013

(732) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) кафена, портокалова, жолта, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада и слатки; сладолед и овошни сладоледи

(111) **19842** (151) 08/05/2013

(210) ТМ 2011/75 (220) 02/02/2011

(181) 02/02/2021

(450) 30/06/2013

(732) **AVENTISUB II INC.**

3711 Kennett Pike, Suite 200 19807

GREENVILLE DELAWARE, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

ALLEGRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 антихистамински/деконгестантски фармацевтски препарати што не се за офтамолошка употреба

(111) **20006** (151) 22/05/2013

(210) ТМ 2011/124 (220) 16/02/2011

(181) 16/02/2021

(450) 30/06/2013

(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП**

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Auto - locator

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио

телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел размена на интернет сообраќајот помеѓу пренесувачи на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање на web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци;

хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист-сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) 20008	(151) 12/06/2013
(210) ТМ 2011/236	(220) 11/03/2011
	(181) 11/03/2021
	(450) 30/06/2013

(732) **Пелистерка АД Скопје**
бул.Кочо Рацин 97, Скопје, МК
(540)

АЈРА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масти и масла за јадење

(111) 19937	(151) 22/05/2013
(210) ТМ 2011/344	(220) 13/04/2011
	(181) 13/04/2021
	(450) 30/06/2013

(732) **Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland corporation**
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци, имено, вотка

(111) **20016** (151) 12/06/2013
(210) ТМ 2011/366 (220) 19/04/2011
(181) 19/04/2021
(450) 30/06/2013

(732) Друштво за информатички технологии
Опен Мајнд Солушнс ДОО
бул.Св.Климент Охридски бр.20а/1-3, Скопје,
МК
(540)



(591) црвена, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 компјутерско програмирање

(111) **19933** (151) 22/05/2013
(210) ТМ 2011/431 (220) 05/05/2011
(181) 05/05/2021
(450) 30/06/2013

(732) ДПТУ Протегра ДОО
Атинска 25, Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 трговија на големо со мрежна компјутерска
опрема (активна и пасивна)

(111) **19934** (151) 22/05/2013
(210) ТМ 2011/432 (220) 05/05/2011
(181) 05/05/2021
(450) 30/06/2013

(732) ДПТУ Протегра ДОО
Атинска 25, Скопје, МК
(740)
(540)



(591) црна, бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 трговија на големо со мрежна компјутерска
опрема (активна и пасивна)

(111) **19857** (151) 07/05/2013
(210) ТМ 2011/433 (220) 05/05/2011
(181) 05/05/2021
(450) 30/06/2013

(732) „Лантел“ доо експорт-импорт Скопје
ул.Атинска 25, 1000 Скопје, МК
(740)
(540)



(591) сива, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 инсталациски услуги
кл. 38 телекомуникации

(111) **20011** (151) 22/05/2013
(210) ТМ 2011/434 (220) 05/05/2011
(181) 05/05/2021
(450) 30/06/2013

(300) 85/181,313 19/11/2010 US
(732) **Vonage Marketing LLC**
23 Main Street Holmdel, NJ 07733, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

VONAGE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски телефонски софтвер, имено, софтверски апликации за иницирање и вршење телефонски повици, видео конференции и виртуелни видео конференции преку различни мрежи на интернет; софтвер за преземање за употреба со безжични телекомуникациски уреди што ќе обезбеди безжичен пренос на електронска пошта, текст, музика, видео, глас, слики, информации, податоци, видео конференции, виртуелни видео конференции и други содржини преку интернет и преку безжични локални мрежни уреди; компјутерски и телекомуникациски мрежни средишта (хабови), прекинувачи, рутери; компјутерски хардвер и комуникациски софтвер за употреба во поврзувањето на телекомуникациска опрема, телефони, компјутери, жичени и безжични компјутерски мрежи; компјутерски софтвер и хардвер за обезбедување пренос и размена на глас, видео, податоци, слики и графики во областа на телекомуникациите, видео конференции и виртуелни видео конференции; хардвер за телекомуникации за поврзување на уреди во домот преку домашен телефон и електрични жици, имено, компјутерски мрежни средишта (хабови), компјутерски прекинувачи и компјутерски рутери дизајнирани со цел да се обезбеди во домот глас преку интернет протокол, (VOIP) комуникации

кл. 38 телефонски комуникациски услуги; телеконференциски услуги; видео конференции и виртуелни видео конференциски услуги

(111) **20013** (151) 12/06/2013
(210) ТМ 2011/436 (220) 06/05/2011
(181) 06/05/2021
(450) 30/06/2013

(732) **ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт**
ул.101 бб, с.Голема Речица, Тетово, МК
(540)

JAFORA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средство за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 44 медицински услуги, ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните, услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) **19938** (151) 22/05/2013
(210) ТМ 2011/448 (220) 09/05/2011
(181) 09/05/2021
(450) 30/06/2013

(732) **adidas International Marketing BV**
Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

STAN SMITH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 лежерни и атлетски обувки

(111) **19942** (151) 09/05/2013
(210) ТМ 2011/452 (220) 09/05/2011
(181) 09/05/2021
(450) 30/06/2013

(300) MA/M/1/0005686 09/11/2010 JM
(732) **Apple Inc.**

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

THUNDERBOLT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери, компјутерски периферни уреди, компјутерски терминали; компјутерски хардвер; машини за компјутерски игри, микропроцесори, мемориски плочи, монитори, дисплеи, тастатури, кабли, модеми, печатачи, диск драјвови, адаптери, адаптер картички, конектори и драјвери; празен компјутер за чување податоци; магнетски носачи на податоци; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за пишување, преземање/симнување, пренесување, примање, уредување, вадење/извлекување, кодирање, декодирање, прикажување, чување/складирање и организирање текст, графика, слики, и електронски публикации; компјутерски софтвер и фирмвер, имено, програми за оперативен систем, програми за синхронизација на податоци, програми како алатки за развој на апликации за лични и рачни компјутери; компјутерски хардвер и софтвер за обезбедување интегрирана телефонска комуникација со компјутеризирани глобални информациски мрежи; претходно-снимени компјутерски програми за управување со лични информации, софтвер за управување со база на податоци, софтвер за препознавање карактери, софтвер за управување со телефонија, софтвер за електронска пошта и праќање/примање пораки, софтвер за повикување преку пејџер, софтвер за мобилна телефонија; софтвер за синхронизација на база на податоци, компјутерски програми за пристапување, разгледување/прелистуваче и пребарување он-лајн бази на податоци, компјутерски софтвер за пренасочување на пораки, интернет е-пошта, и/или други податоци до еден или повеќе електронски рачни/преносливи уреди од склад на податоци на или поврзани со персонален компјутер или сервер; компјутерски софтвер за синхронизација на податоци помеѓу оддалечена станица или уред и фиксна или оддалечена станица или уред; преземени (downloadable) електронски публикации/изданија во вид на книги, драми, памфлети, брошури, билтени, списанија, магазини, и периодични списанија на широк спектар на теми од општ интерес;

рачни/преносливи дигитални електронски уреди и софтвер поврзан со истите; аудио плеери за MP3 и други дигитални формати; рачни/преносливи компјутери, таблет (tablet) компјутери, персонални дигитални асистенти, електронски организатори, електронски тефтери (notepads); мобилни дигитални електронски уреди, ГПС уреди (GPS - Global Positioning System), телефони; рачни и мобилни дигитални електронски уреди за праќање и примање телефонски повици, факсови, електронска пошта, и други дигитални податоци; безжични телефони; мобилни телефони; делови и додатоци за мобилни телефони; факсимил машини, телефонски секретарки, апарати/камери, видеофони, софтвер и хардвер на основа на телефон за добивање информации; електронски рачни единици за безжичен прием, складирање и/или пренос на податоци и пораки, и електронски уреди што му овозможуваат на корисникот следење на и управување со лични информации; опрема и инструменти за електронска комуникација; апарати и инструменти за телекомуникација; фонтови, печатарски слогови, печатарски дизајни и симболи во форма на снимени податоци; чипови, дискови и касети со назнака или за снимање компјутерски програми и софтвер; работна (random access) меморија, меморија само за читање (read only); апарати за интерна (solid state) меморија; компјутерски и електронски игри; прирачници во електронски читлива, машински читлива или компјутерски читлива форма за употреба со, и во продажба како единица/целина со сите гореспоменати производи; апарати за складирање податоци; хард драјвови; минијатурни хард диск драјв единици за складирање; аудио видео дискови, CD-ROM дискови и дигитални повеќенаменски дискови; подлоги за глумчиња (mouse pads); батерии; батерии на полнење (rechargeable); полначи; полначи за електрични батерии; слушалки; стерео слушалки; слушалки за во уво (in-ear); стерео звучници; аудио звучници; аудио звучници за дома; монитор звучници; звучници за компјутери; персонални стерео звучни апарати; радио приемници, засилувачи, апарати

за снимање и репродукција на звук, електрични фонографи, грамофони, хај фиделити стерео апарати, апарати за снимање и репродукција на касети, звучници (loudspeakers), единици со повеќе звучници, микрофони; дигитални аудио и видео уреди; рекордери и плеери за аудио касети, рекордери и плеери за видео касети, компакт диск плеери, дигитални повеќенаменски диск рекордери и плеери, дигитални рекордери и плеери за аудио касети; дигитални музички и/или видео плеери; радија; видео камери; аудио, видео, и дигитални миксери; радио предаватели; аудио апарати за во автомобил; компјутерска опрема за употреба со сите гореспоменати производи; електронски апарати со мултимедијални функции за употреба со сите гореспоменати производи; електронски апарати за интерактивни функции за употреба со сите гореспоменати производи; додатоци/опрема, делови, фитинзи, и тестирачки апарати за испитување на сите гореспоменати производи; делови и фитинзи за сите гореспоменати производи; покривачи/обвивки, торби и футроли прилагодени или во облик за да ги содржат сите гореспоменати производи, изработени од кожа, имитации од кожа, ткаенина, или текстилни материјали

(111) **19845** (151) 08/05/2013
(210) ТМ 2011/461 (220) 12/05/2011
(181) 12/05/2021
(450) 30/06/2013

(300) 009706326 02/02/2011 ЕС

(732) **Diageo Brands B.V.**

Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

JOHNNIE WALKER PLATINUM LABEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **19941** (151) 22/05/2013
(210) ТМ 2011/469 (220) 13/05/2011
(181) 13/05/2021
(450) 30/06/2013

(732) **Приватна здравствена установа -**

Ординација по општа стоматологија

ДЕЦЕСТУДИО

ул.Невена Георгиева Дуња 10 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните; услуги од областа на
земјоделството, градинарството и шумарството

(111) **19878** (151) 07/05/2013
(210) ТМ 2011/605 (220) 01/06/2011
(181) 01/06/2021
(450) 30/06/2013

(732) **ОХИС Билјана ДООЕЛ**

ул.Првوماјска бб, Скопје, МК

(540)



(591) светло сина, темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување

(111) 20055	(151) 11/06/2013
(210) ТМ 2011/615	(220) 02/06/2011
	(181) 02/06/2021
	(450) 30/06/2013

(732) **TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O.Box 1142, Jerusalem 91010, IL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LAXADIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување констипација

(111) 20057	(151) 12/06/2013
(210) ТМ 2011/651	(220) 15/06/2011
	(181) 15/06/2021
	(450) 30/06/2013

(732) **Друштво за производство, промет и услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-импорт с.Џепчиште, Џепчиште, МК**

(740) Зоран Стојановски, адвокат
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

ALPI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млеко, сирење и млечни производи

(111) 20058	(151) 12/06/2013
(210) ТМ 2011/652	(220) 15/06/2011
	(181) 15/06/2021
	(450) 30/06/2013

(732) **Друштво за производство, промет и услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-импорт с.Џепчиште, Џепчиште, МК**

(740) Зоран Стојановски, адвокат
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

(540)



(591) сина, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко, сирење и млечни производи

(111) 19890	(151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/661	(220) 17/06/2011
	(181) 17/06/2021
	(450) 30/06/2013

(732) **PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih proizvoda Obrenovac, Industriska 8, RS**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

BRONHOKLIRSYRUPS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарскисмоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) 19892	(151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/662	(220) 17/06/2011
	(181) 17/06/2021
	(450) 30/06/2013

(732) **PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih proizvoda Obrenovac, Industriska 8, RS**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

OESTROFACT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарскисмоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **19891** (151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/663 (220) 17/06/2011

(181) 17/06/2021

(450) 30/06/2013

(732) **PHARMANOVA D.O.O. Društvo za proizvodnju farmaceutske proizvoda**

Obrenovac, Industrijska 8, RS

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

GYNKGOBIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарскисмоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **19885** (151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/664 (220) 17/06/2011

(181) 17/06/2021

(450) 30/06/2013

(732) **PHARMANOVA D.O.O. Društvo za proizvodnju farmaceutske proizvoda**

Obrenovac, Industrijska 8, RS

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

AVARICON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарскисмоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **20063** (151) 11/06/2013

(210) ТМ 2011/671 (220) 20/06/2011

(181) 20/06/2021

(450) 30/06/2013

(732) **МУКАДЕЗЕ ДАУТИ**

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

ANGELA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието, градинарството и шумарството, сурови пластични материји, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски производи

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(111) **20062** (151) 11/06/2013

(210) ТМ 2011/672 (220) 20/06/2011

(181) 20/06/2021

(450) 30/06/2013

(732) **МУКАДЕЗЕ ДАУТИ**

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

BOSCADO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски производи

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(111) **20065** (151) 11/06/2013
(210) ТМ 2011/673 (220) 20/06/2011
(181) 20/06/2021
(450) 30/06/2013

(732) **МУКАДЕЗЕ ДАУТИ**

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

SANEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски помагала

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(111) **20061** (151) 11/06/2013
(210) ТМ 2011/676 (220) 20/06/2011
(181) 20/06/2021
(450) 30/06/2013

(732) **МУКАДЕЗЕ ДАУТИ**

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

DOSS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски производи

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(111) **20066** (151) 11/06/2013
(210) ТМ 2011/677 (220) 20/06/2011
(181) 20/06/2021
(450) 30/06/2013

(732) **МУКАДЕЗЕ ДАУТИ**

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

AKIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјоделието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски производи

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(111) **20067** (151) 11/06/2013
(210) ТМ 2011/678 (220) 20/06/2011
(181) 20/06/2021
(450) 30/06/2013

(732) **МУКАДЕЗЕ ДАУТИ**

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

ЕМЕК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјодеието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски помагала

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(111) **20064** (151) 11/06/2013

(210) ТМ 2011/679 (220) 20/06/2011

(181) 20/06/2021

(450) 30/06/2013

(732) **МУКАДЕЗЕ ДАУТИ**

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

ZILEY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјодеието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски производи

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(111) **20060** (151) 11/06/2013

(210) ТМ 2011/680 (220) 20/06/2011

(181) 20/06/2021

(450) 30/06/2013

(732) **МУКАДЕЗЕ ДАУТИ**

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК

(540)

DA-YE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за замјодеието, градинарството и шумарството, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 10 ортопедски помагала

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на обувки, обични и медицински клонпи, обични и медицински влечки

(111) **19978** (151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/712 (220) 28/06/2011

(181) 28/06/2021

(450) 30/06/2013

(732) **ICONIX EUROPE LLC,**
1450 Broadway, New York, New York 10018, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје

(540)

ROCAWEAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 машка, женска и детска облека, имено, џинс, јакни, панталони, маици со крагна, кошули, џемпери, тесни женски маици, елечи, широки панталони, панталони, маици, поло маици, палта, горни тренерки, горни тренерки со качулка, долни тренерки.шорцеви, блузи, подкошули, фустани, сукњи, долна облека, чорапи, колани, шалови; капи; обувки

(111) **19910** (151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/724 (220) 28/06/2011

(181) 28/06/2021

(450) 30/06/2013

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
**Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК**
(540)



(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сушени овошја
кл. 31 сушени семиња, сончогледово, од тиква,
бадем, лешник

(111) **19905** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/735 (220) 01/07/2011
(181) 01/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) **Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. a Polish
limited company**
ul.Postepu 21D, 02-676, Warsaw, PL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

MAXIMUS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни напивки, вклучително
дестилирани алкохоли

(111) **19909** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/739 (220) 05/07/2011
(181) 05/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
**Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК**

(540)

АЛКАЛАКС-ТАБ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **19908** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/740 (220) 05/07/2011
(181) 05/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
**Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК**
(540)

ALKALAX-TAB

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **19921** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/743 (220) 30/06/2011
(181) 30/06/2021
(450) 30/06/2013

(732) **ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ**
Индустриска зона Карпош бб, нас.Карпош,
1300 Куманово, МК
(740)
(540)

fabbygo

FABBYGO

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и за
санитарни намени
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи (не се вклучени во другите класи) од
дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китова коска,

школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите овие материјали или од пластика
кл. 21 кукни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); материјали за правење четки; производи што се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото); стакларија, порцелан и грнчарија што не се опфатени со другите класи

(111) **19920** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/755 (220) 11/07/2011
(181) 11/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) **Здружение Центар за социјални иницијативи „Надеж“**
ул.„Гвадалахара“ бр.20, Шуто Оризари, 1000 Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности
кл. 45 лични и социјални услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **19872** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/768 (220) 14/07/2011
(181) 14/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) **ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје**
бул.Мито Хаџи Василев Јасмин б.б., Скопје, МК
(540)



(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 кредитни картички, дебитни картички, магнетни картички, платежни картички, картички за пристап, картички со интегрирани кола и смарт картички, компјутерски софтвер
кл. 16 печатени материјали, весници и периодичници, чековни книшки, печатени банковни формулари
кл. 35 рекламирање; он-лајн рекламирање преку компјутеризирана комуникациска мрежа; бизнис менаџмент; бизнис администрација; бизнис консултации; бизнис информации или побарувања; дистрибуција на летоци (флаери) и примероци; бизнис рекламирање, анкетирање за распространување на преносливи хартии од вредност; менаџмент на сметките на клиенти; сметководствени услуги; менаџмент на компјутерски досиеја; пребарување на податоци во компјутеризирани досиеја
кл. 36 банкарско работење; финансиски работи; монетарни работи; работење со недвижен имот; кредитни бироа; агенции за наплата на долгови; финансиски анализи; гаранции за осигурување; гаранции за животно осигурување; осигурителни консултации; штедни банки; услуги за кредитни картички; услуги за дебитни картички; услуги за осигурителни гаранции; заеднички фондови; финансиски консултантски услуги; вреднување на недвижен имот; менаџмент со недвижен имот; берзански котирања; брокерство со хартии од вредност; осигурително брокерство; кредитни бироа; систем за плаќање на рати; депозити на вредности; издавање патнички чекови; штедни банки; финансиска евалуација (осигурување, банкарско работење, недвижен имот); финансиски услуги; заеднички фондови; финансиски информации; осигурителни информации; директно банкарство; капитални инвестиции; размена на пари; финансиски работи; монетарни трансакции; отплата на кредити; плаќање средства; кредити (финансирање); давање под наем врз основа на хартии од вредност; финансиски трансакции; електронски пренос на средства; услуги за верификација на чекови; финансиски и

банкарски менаџмент; истражување и прогнозирање на финансиските пазари и на менаџментот со преносливи хартии од вредност; сите овие услуги се достапни и преку интернет кл. 38 телекомуникации; агенции за вести и информации, комуникации преку компјутерски терминали; услуги за пренос, комуникации и телекомуникации со било кои средства, вклучително и електронски средства, компјутер и телефон; пренос, комуникација и телекомуникација на пораки, информации и податоци од сите видови, вклучително и оние кои се достапни он лајн или се обработуваат "во пакет" со употреба на опрема за обработка на податоци, компјутерски датотеки и компјутерски и мрежи за пренесување на податоци, вклучително и интернет и "World Wide Web" (веб страници); услуги за електронска и компјутерска пошта и поштенски сандачиња; пренесување информации и вести по пат на телекомуникации; пренесување информации достапни со шифра за пристап, преку сервери за обработка на податоци, преку сервери за компјутеризирани датотеки, преку компјутер или мрежи за пренос на податоци, вклучително и Интернет и "World Wide Web" (веб страници); пренос на текстови, електронски документи, датотеки, графици и аудио визуелни информации достапни со шифра на пристап, преку компјутер и преку телекомуникациски мрежи вклучително и интернет; пренос на компјутерски програми достапни со шифра за пристап преку персонализирани работни површини на страници за мрежно работење; пренос на периодични и други печатени публикации во врска со интернет преку компјутер и комуникациски мрежи; комуникација (пренесување) во реално време помеѓу компјутерски корисници на интернет и "World Wide Web" (веб страници); телекомуникациски услуги кои се нудат преку мрежата на интернет

(111) **19871** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/769 (220) 14/07/2011
(181) 14/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) **ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје**

бул.Мито Хаџи Василев Јасмин б.б., Скопје, МК

(540)

HALKBANK AD SKOPJE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кредитни картички, дебитни картички, магнетни картички, платежни картички, картички за пристап, картички со интегрирани кола и смарт картички, компјутерски софтвер

кл. 16 печатени материјали, весници и периодичници, чековни книшки, печатени банковни формулари

кл. 35 рекламирање; он-лајн рекламирање преку компјутеризирана комуникациска мрежа; бизнис менаџмент; бизнис администрација; бизнис консултации; бизнис информации или побарувања; дистрибуција на летоци (флаери) и примероци; бизнис рекламирање, анкетирање за распространување на преносливи хартии од вредност; менаџмент на сметките на клиенти; сметководствени услуги; менаџмент на компјутерски досиеја; пребарување на податоци во компјутеризирани досиеја

кл. 36 банкарско работење; финансиски работи; монетарни работи; работење со недвижен имот; кредитни бироа; агенции за наплата на долгови; финансиски анализи; гаранции за осигурување; гаранции за животно осигурување; осигурителни консултации; штедни банки; услуги за кредитни картички; услуги за дебитни картички; услуги за осигурителни гаранции; заеднички фондови; финансиски консултантски услуги; вреднување на недвижен имот; менаџмент со недвижен имот; берзански котирања; брокерство со хартии од вредност; осигурително брокерство; кредитни бироа; систем за плаќање на рати; депозити на вредности; издавање патнички чекови; штедни банки; финансиска евалуација (осигурување, банкарско работење, недвижен имот); финансиски услуги; заеднички фондови; финансиски информации; осигурителни информации; директно банкарство; капитални инвестиции; размена на пари; финансиски работи; монетарни трансакции; отплата на

кредити; плаќање средства; кредити (финансирање); давање под наем врз основа на хартии од вредност; финансиски трансакции; електронски пренос на средства; услуги за верификација на чекови; финансиски и банкарски менаџмент; истражување и прогнозирање на финансиските пазари и на менаџментот со преносливи хартии од вредност; сите овие услуги се достапни и преку интернет кл. 38 телекомуникации; агенции за вести и информации, комуникации преку компјутерски терминали; услуги за пренос, комуникации и телекомуникации со било кои средства, вклучително и електронски средства, компјутер и телефон; пренос, комуникација и телекомуникација на пораки, информации и податоци од сите видови, вклучително и оние кои се достапни он лајн или се обработуваат "во пакет" со употреба на опрема за обработка на податоци, компјутерски датотеки и компјутерски и мрежи за пренесување на податоци, вклучително и интернет и "World Wide Web" (веб страници); услуги за електронска и компјутерска пошта и поштенски сандачиња; пренесување информации и вести по пат на телекомуникации; пренесување информации достапни со шифра за пристап, преку сервери за обработка на податоци, преку сервери за компјутеризирани датотеки, преку компјутер или мрежи за пренос на податоци, вклучително и Интернет и "World Wide Web" (веб страници); пренос на текстови, електронски документи, датотеки, графици и аудио визуелни информации достапни со шифра на пристап, преку компјутер и преку телекомуникациски мрежи вклучително и интернет; пренос на компјутерски програми достапни со шифра за пристап преку персонализирани работни површини на страници за мрежно работење; пренос на периодични и други печатени публикации во врска со интернет преку компјутер и комуникациски мрежи; комуникација (пренесување) во реално време помеѓу компјутерски корисници на интернет и "World Wide Web" (веб страници); телекомуникациски услуги кои се нудат преку мрежата на интернет

(111) **19922** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/770 (220) 14/07/2011
(181) 14/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) **ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје**
бул.Мито Хаџи Василев Јасмин б.б., Скопје,
МК
(540)

HALK BANKA AD SKOPJE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 кредитни картички, дебитни картички, магнетни картички, платежни картички, картички за пристап, картички со интегрирани кола и смарт картички, компјутерски софтвер
кл. 16 печатени материјали, весници и периодичници, чековни книшки, печатени банковни формулари
кл. 35 рекламирање; он-лајн рекламирање преку компјутеризирана комуникациска мрежа; бизнис менаџмент; бизнис администрација; бизнис консултации; бизнис информации или побарувања; дистрибуција на летоци (флаери) и примероци; бизнис рекламирање, анкетирање за распространување на преносливи хартии од вредност; менаџмент на сметките на клиенти; сметководствени услуги; менаџмент на компјутерски досиеја; пребарување на податоци во компјутеризирани досиеја
кл. 36 банкарско работење; финансиски работи; монетарни работи; работење со недвижен имот; кредитни бироа; агенции за наплата на долгови; финансиски анализи; гаранции за осигурување; гаранции за животно осигурување; осигурителни консултации; штедни банки; услуги за кредитни картички; услуги за дебитни картички; услуги за осигурителни гаранции; заеднички фондови; финансиски консултантски услуги; вреднување на недвижен имот; менаџмент со недвижен имот; берзански котирања; брокерство со хартии од вредност; осигурително брокерство; кредитни бироа; систем за плаќање на рати; депозити на вредности; издавање патнички чекови; штедни банки; финансиска евалуација (осигурување, банкарско работење, недвижен имот);

финансиски услуги; заеднички фондови; финансиски информации; осигурителни информации; директно банкарство; капитални инвестиции; размена на пари; финансиски работи; монетарни трансакции; отплата на кредити; плаќање средства; кредити (финансирање); давање под наем врз основа на хартии од вредност; финансиски трансакции; електронски пренос на средства; услуги за верификација на чекови; финансиски и банкарски менаџмент; истражување и прогнозирање на финансиските пазари и на менаџментот со преносливи хартии од вредност; сите овие услуги се достапни и преку интернет кл. 38 телекомуникации; агенции за вести и информации, комуникации преку компјутерски терминали; услуги за пренос, комуникации и телекомуникации со било кои средства, вклучително и електронски средства, компјутер и телефон; пренос, комуникација и телекомуникација на пораки, информации и податоци од сите видови, вклучително и оние кои се достапни он лајн или се обработуваат "во пакет" со употреба на опрема за обработка на податоци, компјутерски датотеки и компјутерски и мрежи за пренесување на податоци, вклучително и интернет и "World Wide Web" (веб страници); услуги за електронска и компјутерска пошта и поштенски сандачиња; пренесување информации и вести по пат на телекомуникации; пренесување информации достапни со шифра за пристап, преку сервери за обработка на податоци, преку сервери за компјутеризирани датотеки, преку компјутер или мрежи за пренос на податоци, вклучително и Интернет и "World Wide Web" (веб страници); пренос на текстови, електронски документи, датотеки, графици и аудио визуелни информации достапни со шифра на пристап, преку компјутер и преку телекомуникациски мрежи вклучително и интернет; пренос на компјутерски програми достапни со шифра за пристап преку персонализирани работни површини на страници за мрежно работење; пренос на периодични и други печатени публикации во врска со интернет преку компјутер и комуникациски мрежи; комуникација

(пренесување) во реално време помеѓу компјутерски корисници на интернет и "World Wide Web" (веб страници); телекомуникациски услуги кои се нудат преку мрежата на интернет

(111) **19906** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/773 (220) 18/07/2011
(181) 18/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, МК
(540)

AMINA L- C

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 раствори за хемодијализа

(111) **19907** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/774 (220) 18/07/2011
(181) 18/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, МК
(540)

AMINAL - CD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 раствори за хемодијализа

(111) **19876** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/782 (220) 18/07/2011
(181) 18/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) **Kompas mejni turisticni servis d.d.**
Prazakova 4, 1000 Ljubljana, SI
(740) Александра Трајковска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

SENATOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пива, минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и овошни сокови, сирупи и останати препарати за припрема на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 34 тутун, прибор за пушачи, кибрити

(111) **20004** (151) 11/06/2013
(210) ТМ 2011/796 (220) 21/07/2011
(181) 21/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово

Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе и замена на кафе
кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(111) **19902** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/799 (220) 22/07/2011
(181) 22/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) светло зелена, темно зелена и портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 43 услуги за привремено сместување

(111) **19901** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/800 (220) 22/07/2011
(181) 22/07/2021
(450) 30/06/2013

(732) Приватна здравствена установа Аптека КОСМО ФАРМ Куманово

ул.Плоштад Маршал Тито бб, Куманово, МК

(540)



(591) циклама и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало на фармацевтски производи

кл. 44 медицински и фармацевтски услуги

(111) **19898** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/855 (220) 04/08/2011
(181) 04/08/2021
(450) 30/06/2013

(732) Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово

ул.,,1-ви Мај" бр.4, Куманово, МК

(540)



(591) зелена, црвена, црна, жолта, бела, портокалова

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 оцет

(111) **19893** (151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/857 (220) 04/08/2011

(181) 04/08/2021

(450) 30/06/2013

(732) **Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S.**

Cankiri Devlet Karayolu 7. Km. Akyurt, Ankara 06750, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

GOLDEN LEAF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; преработки од месо; конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. 30 чаеви, црн чај, Цејлонски чај, зелен чај, чај од жалфија; чај од цвет на липа, чај од мајчина душица; овошен чај; чај од билки; леден чај; чај во вреќички; листови од чај, напитки од чај, чаеви направени од листови на билки

кл. 32 напитки, имено, вода за пиење, ароматизирана вода, минерална и газирана вода; и други напитки без алкохол, имено, безалкохолни напитки, енергетски напитки и напитки за спортисти; овошни напитки и сокови; сирупи, концентрирани напитки и прашоци за правење на напитки, имено ароматизирана вода, минерална и газирана вода, безалкохолни напитки, енергетски напитки, напитки за спортисти, овошни напитки и сокови

(111) **19883** (151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/860 (220) 05/08/2011

(181) 05/08/2021

(450) 30/06/2013

(300) 302011007395.3 09/02/2011 DE

(732) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

TRAVEL & SURF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, прекин, трансформација, акумулација, регулирање или контрола на електрицитет; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетни носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати кои се покренуваат со монета или жетон; сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени и празни носачи на податоци од сите врсти (вклучени во класата 9); компјутерски програми (снимени); податоци снимени по електронски пат (кои можат да се превземат); електронски изданија (кои можат да се превземат)

кл. 38 телекомуникации; услуги на новински агенции; изнајмување телекомуникациска опрема; информации за телекомуникации
 кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги на истражување и дизајн во врска со истото; услуги на индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување на компјутерски софтвер; технички консултации; компјутерски услуги во врска со електронско чување на податоци; изнајмување компјутери; услуги на дизајнирање веб страни за други

(111) **19903** (151) 23/05/2013
 (210) ТМ 2011/861 (220) 08/08/2011
 (181) 08/08/2021
 (450) 30/06/2013

(732) **ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје**
ул.Лазар Личеноски бб, 1000 Скопје, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагизување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад
 кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **19900** (151) 23/05/2013
 (210) ТМ 2011/866 (220) 09/08/2011

(181) 09/08/2021

(450) 30/06/2013

(732) Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО Скопје

бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 гуми за цваќање и бонбони

(111) 19877

(151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/868

(220) 10/08/2011

(181) 10/08/2021

(450) 30/06/2013

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

TOYOTA GT86

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и составни делови на истите

(111) 19904

(151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/869

(220) 10/08/2011

(181) 10/08/2021

(450) 30/06/2013

(732) MEGA DISPOSABLES S.A.

148 Dekelias Street, 136 78 Aharnes, GR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

DAILIES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња

(111) 19880

(151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/870

(220) 10/08/2011

(181) 10/08/2021

(450) 30/06/2013

(732) Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19, Pelplinska Street 83-200 Starogard Gdanski,
PL

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

BIOTUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 19879

(151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/871

(220) 10/08/2011

(181) 10/08/2021

(450) 30/06/2013

(732) Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19, Pelplinska Street 83-200 Starogard Gdanski,
PL

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

BIOTRAKSON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 19886

(151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/872

(220) 11/08/2011

(181) 11/08/2021

(450) 30/06/2013

(732) ПОЛАРИНО ДООЕЛ Скопје

ул. Владимир Комаров бр.66 лам.1/згр.1-

локал 9 Скопје-Аеродром, МК

(540)

POLARINO

(591) сина и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 -хартија;

-картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи;

-печатење и репродукција на снимени медиуми

-печатени работи;

-книговезнички материјали;

-канцелариски материјали и

-канцелариски прибор

кл. 32 - пиво;

- минерална вода;

- сода вода и други без алкохолни пијалоци;

- пијалоци од овоштие и други овошни сокови;

- сирупи и други препарати за производство на безалкохолни пијалоци

кл. 35 Услуги за продажба на големо и мало на:

-хартија и книги;

-картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи;

-услуги во врска со печатење;

-книговезнички материјали;

-канцелариски материјали и

-канцелариски прибор.

Како и

-пиво;

-минерална вода;

-сода вода и други без алкохолни пијалоци;

-пијалоци од овоштие и други овошни сокови;

-сирупи и други препарати за производство на безалкохолни пијалоци

(111) **19889** (151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/877 (220) 04/08/2011

(181) 04/08/2021

(450) 30/06/2013

(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

Shanjah Industrial Area No. 1 Behind Al wahda street, P.O. Box 4115 Shanjah, AE

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)

FILZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масла за јадење, масти, топен путер, маргарин, путер, супени продукти, млеко и млечни гооизводи, млека со додадени вкусови, милкшејкови, месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, пастеризирани, сушени и зготвени овошја и зеленчуци, додатоци од сите видови и описи вклучувајќи и не-млечни додатоци, шлаг, желеа, џемови, компоти, јајца, храна за грицкање со компирова или не-компирова база, компирни грицки и компирни чипсови, сите типови на сушена или пастеризирана леќа, грав, грашок, мешунки (не за агрикултурна намена), печурки, пастеризирани кикирики

(111) **19913** (151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/879 (220) 17/08/2011

(181) 17/08/2021

(450) 30/06/2013

(732) Друштво за технички преглед на моторни и приклучни возила, исправност, анализа и регистрација АВТОВОЗАЧ-ФЕР ДООЕЛ Делчево, МК

(540)



(591) сина, плава, жолта, сива, светло сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариско работење

кл. 37 технички преглед на возила

кл. 41 испитни центар, образовни услуги

кл. 42 инспекција и испитување моторни возила, хомологација на возила

кл. 45 одржување и поправка на возила со делови и прибор за возила

(111) **19897**

(151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/880 (220) 18/08/2011
(181) 18/08/2021
(450) 30/06/2013

(732) **THE GILLETTE COMPANY**

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

ORANGE BURST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 колонски води и тоалетни води

(111) **19783** (151) 25/02/2013
(210) ТМ 2011/932 (220) 01/09/2011
(181) 01/09/2021
(450) 30/06/2013

(732) **Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО Скопје**

бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариска работа; анализа на цени, ажурирање на рекламен материјал, надворешен (аутсорсинг) услуги, бизнис информации, бизнис истражување, бизнис проценки, вработување персонал, дистрибуција на примероци, изложби (организирање изложби) за комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, испитување на јавното мислење, компјутерски бази на податоци, компјутерско рекламирање по пат на интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми) за малопродажба, консултации за раководење со персонал, малопродажба

(презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба), маркетинг истражување, надворешно рекламирање, нарачки за купување (административна обработка на нарачките за купување), односи со јавност, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, потрошувачи (комерцијални информации и советување на потрошувачи), презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба, претставување на производите, промовирање на продажбата за трети лица, рекламен материјал, трговски саеми (организирање трговски саеми) за комерцијални или рекламни цели, уредување излози, услуги за набавки за трети лица, цени (анализа на цените), ширење на рекламни огласи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; изнајмување канцеларии [недвижности], инвестиции (капитални инвестиции), кирија (наплаќање кирија), лизинг на недвижности, недвижен имот, недвижности, организирање на наплаќањето, посредници за недвижности, пренесување средства (електронско пренесување на средствата), проценување, разменување пари, управување со недвижни имоти, управување со станбени згради, царина, чекови (верификација на чековите)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; завиткување стоки, изнајмување замрзнувачи, изнајмување контејнери за складирање, изнајмување магацини, изнајмување места за паркирање, испорачување пакети, испорачување стоки, пакување стоки, посредување за превоз, посредување за шпедиција, превезување, растоварување товар, складирање стоки, транспортирање, транспортирање стоки, шпедитерски услуги

(111) **19888** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1001 (220) 23/09/2011
(181) 23/09/2021
(450) 30/06/2013

(732) **VOCAR d.o.o**

Gornji Rahic 112, 76 207 Brcko, BA

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(540)



(591) темнорозева, црвена, бела, жолта,
кафеава, сина, портокалова и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 полнети чајни бисквити

(111) 19887	(151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1002	(220) 23/09/2011
	(181) 23/09/2021
	(450) 30/06/2013

(732) **VOCAR d.o.o**

Gornji Rahic 112, 76 207 Brcko, BA

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(540)



(591) виолетова, црвена, бела, жолта, кафеава,
сина, портокалова и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 мешани чајни бисквити

(111) 19915	(151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1010	(220) 23/09/2011

(181) 23/09/2021

(450) 30/06/2013

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS
MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

COLNAR - SANOVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користата во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(111) 19919	(151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1011	(220) 23/09/2011
	(181) 23/09/2021
	(450) 30/06/2013

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS
MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

KARUM - SANOVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користата во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за

дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **19918** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1012 (220) 23/09/2011
(181) 23/09/2021
(450) 30/06/2013

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK- ISTANBUL/ TURKEY, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

INCEPTUM - SANOVEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користата во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **19917** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1013 (220) 23/09/2011
(181) 23/09/2021
(450) 30/06/2013

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK- ISTANBUL/ TURKEY, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ZENDOR - SANOVEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели;

диететски супстанции што се користата во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **19916** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1014 (220) 23/09/2011
(181) 23/09/2021
(450) 30/06/2013

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK- ISTANBUL/ TURKEY, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

PITOXIL - SANOVEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користата во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **19914** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1015 (220) 23/09/2011
(181) 23/09/2021
(450) 30/06/2013

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK- ISTANBUL/ TURKEY, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CARDOPAN -- SANOVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користата во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **19874** (151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/1023 (220) 29/09/2011

(181) 29/09/2021

(450) 30/06/2013

(732) **Gap (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

GAP 1969

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи

(111) **19873** (151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/1024 (220) 29/09/2011

(181) 29/09/2021

(450) 30/06/2013

(732) **Gap (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

GAP 1969

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги за малопродажба: услуги за онлајн малопродажба; стимулативни програми за картички за лојалност кои ги промовираат малопродажните услуги поврзани со облека, модни додатоци и широк асортиман на општи

стоки; рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи

(111) **19923**

(151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/1026

(220) 29/09/2011

(181) 29/09/2021

(450) 30/06/2013

(732) **Д.У. „Авторска Агенција-МА" ДООЕЛ**
ул.„Иван Милутиновиќ" бр.23 лок.4, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги

кл. 45 правни услуги

(111) **19894**

(151) 23/05/2013

(210) ТМ 2011/1032

(220) 03/10/2011

(181) 03/10/2021

(450) 30/06/2013

(732) **МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје**
ул.Дебарца бр.11, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



Secure Social Business Network

(591) сива, бела, сина, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **19895** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1033 (220) 03/10/2011
(181) 03/10/2021
(450) 30/06/2013

(732) **МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје**

ул.Дебарца бр.11, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, бела, црвена, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **19896** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1035 (220) 03/10/2011
(181) 03/10/2021
(450) 30/06/2013

(732) **МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје**

ул.Дебарца бр.11, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, бела, црвена, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **19875** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1037 (220) 03/10/2011
(181) 03/10/2021
(450) 30/06/2013

(732) **ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ**

ул.Бигла бб, Велмеј, 6000 Охрид, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како мирудии), мирудии, мраз

(111) **19884** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1038 (220) 03/10/2011
(181) 03/10/2021
(450) 30/06/2013

(732) Друштво за производство трговија и услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев
ДОО увоз-извоз Битола

бул.1ви Мај бр.13, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, светло и темно златна
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 брашно за исхрана и производи од жито, тестенини, тестенини за исхрана, производи од тесто, макарони, равиоли, тортиљи, шпaгeти, резенки од тесто, тесто од соја, тесто за колач, фиде (тестенини)

(111) **19899** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1040 (220) 04/10/2011
(181) 04/10/2021
(450) 30/06/2013

(732) **Eli Lilly and Company**

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FORTEO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, особено за спречување и лекување болести на коски/скелет

(111) **20070** (151) 12/06/2013
(210) ТМ 2011/1041 (220) 04/10/2011
(181) 04/10/2021
(450) 30/06/2013

(732) **К.А.К. Д.О.О.**

ул.,„Ѓуро Ѓаковиќ" бр.25, 1000 Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци и привремено сместување

(111) **20069** (151) 12/06/2013
(210) ТМ 2011/1042 (220) 04/10/2011
(181) 04/10/2021
(450) 30/06/2013

(230)(300)

(732) К.А.К. Д.О.О.

ул.„Ѓуро Ѓаковиќ“ бр.25, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци
и привремено сместување

(111) **20071**

(151) 12/06/2013

(210) ТМ 2011/1043

(220) 04/10/2011

(181) 04/10/2021

(450) 30/06/2013

(732) К.А.К. Д.О.О.

ул.„Ѓуро Ѓаковиќ“ бр.25, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци
и привремено сместување

(111) **20074**

(151) 12/06/2013

(210) ТМ 2011/1048

(220) 05/10/2011

(181) 05/10/2021

(450) 30/06/2013

(732) ДПП Диме ДОО - Скопје

ул.Алекса Дундиќ бр.211а, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно, леб и производи од жито

(111) **20068**

(151) 12/06/2013

(210) ТМ 2011/1053

(220) 06/10/2011

(181) 06/10/2021

(450) 30/06/2013

(732) ДПП Диме ДОО - Скопје

ул.Алекса Дундиќ бр.211а, Скопје, МК

(540)

ФУРНА ДИМЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно, леб и производи од жито

(111) **20076**

(151) 12/06/2013

(210) ТМ 2011/1063

(220) 07/10/2011

(181) 07/10/2021

(450) 30/06/2013


(732) JX Nippon Oil & Energy Corporation

6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-8162, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно црвена, портокалова, бела, и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 течност за пренесување

кл. 4 моторно масло; горива; течни горива; индустриско масло; минерални масла и масти за индустриска употреба (не за гориво); не-минерални масла и масти за индустриска употреба (не за гориво); масла за подмачкување; индустриски лубриканти

(111) **20072** (151) 12/06/2013

(210) ТМ 2011/1067 (220) 10/10/2011

(181) 10/10/2021

(450) 30/06/2013

(732) **Societe des Produits Nestle S.A.**

1800 Vevey, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

JELLY FRUIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, подготовки и пијалаци врз база на кафе, ајс кафе; чај, подготовки и пијалаци врз база на чај; ладен чај; подготовки врз база на слад; какао и подготовки и пијалаци врз база на какао; чоколадо, производи од чоколадо, подготовки и пијалаци врз база на чоколадо; шеќер; гуми за цваќање; пекарски производи, леб, тестенини; бисквити, торти, колачи, вафли, карамели; сладолед, сладолед врз база на вода, сладолед на стапчиња, шербети (освежителни пијалаци), замрзнати слатки, замрзнати торти, мраз /прехранбен/, замрзнати јогурти; врзивни средства и мешавини за правење сладолед и/или сладолед врз база на вода и/или сладолед на стапчиња и/или шербети (освежителни пијалаци) и/или замрзнати слатки и/или замрзнати торти и/или мраз /прехранбен/ и/или замрзнати јогурти; житарици за појадок, мусли, корнфлекс, табли од житарици (cereal bars), житарици за јадење, подготовки од житарици; пици; сендвичи

(111) **20073**

(210) ТМ 2011/1074

(151) 12/06/2013

(220) 12/10/2011

(181) 12/10/2021

(450) 30/06/2013

(732) **ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп**

ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолто зелена, виолетова, црвена, светло и темно кафеава, зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 флипс во облик на прстени со вкус на павлака и кромид

(111) **19882**

(210) ТМ 2011/1267

(151) 23/05/2013

(220) 06/12/2011

(181) 06/12/2021

(450) 30/06/2013

(732) **друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје**

ул.Благоја Стевковски бб, н. Маџари, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни производи
кл. 30 брашно, производи од брашно, кондиторски производи
кл. 35 рекламирање, трговија на големо и мало со конзервирано, смрзнато и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни производи, брашно, производи од брашно, кондиторски производи

(111) **19881** (151) 23/05/2013
(210) ТМ 2011/1336 (220) 15/12/2011
(181) 15/12/2021
(450) 30/06/2013

(732) Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје

ул.Благоја Стевковски бб, н. Маџари, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни производи

кл. 30 брашно, производи од брашно, кондиторски производи

кл. 35 рекламирање, трговски дејности

(111) **20059** (151) 05/06/2013
(210) ТМ 2012/558 (220) 28/05/2012
(181) 28/05/2022
(450) 30/06/2013

(732) Друштво за трговија, услуги и угостителство КАЛАБЕР ДООЕЛ Скопје

ул.Никола Вапцаров бр.1, Скопје, МК

(740) ПЕТРО ЈОНУРА, АДВОКАТ

ул.ОрцеНиколов 94, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број

(510)	(111)		19916	15	19840
1	19840		19917	16	19839
	20060		19918		19840
	20061		19919		19871
	20062		19940		19872
	20063		20013		19886
	20064		20055		19894
	20065	6	19840		19895
	20066	7	19840		19896
	20067	8	19840		19922
	20076	9	19840	17	19840
2	19840		19871	18	19840
3	19839		19872	19	19840
	19840		19883	20	19840
	19878		19894		19921
	19897		19895	21	19840
	19903		19896		19921
	19904		19922	22	19840
	19939		19933	23	19840
	20013		19934	24	19840
	20014		19942	25	19840
4	19840		20011		19874
	20076	10	19840		19938
5	19840		20060		19978
	19842		20061		20060
	19879		20062		20061
	19880		20063		20062
	19885		20064		20063
	19890		20065		20064
	19891		20066		20065
	19892		20067		20066
	19899	11	19840		20067
	19906		19921	26	19840
	19907	12	19840	27	19840
	19908		19877	28	19840
	19909	13	19840	29	19840
	19914	14	19840		19881
	19915		19903		19882

30	19889	35	19876	41	19840
	19893		19783		19903
	19903		19840		19913
	19910		19871		19920
	20008		19872		19923
	20009		19873		20001
	20057		19881		20069
	20058		19882		20070
	19840		19886		20071
	19841		19901	42	19840
	19844		19903		19883
	19875		19913		19894
	19881		19922		19895
	19882		19923		19896
	19884		19935		19903
	19887		20006		19913
	19888		20012		20006
	19893		20075		20016
	19898	36	19783	43	19840
31	19900		19840		19843
	19903		19871		19902
	20004		19872		19903
	20068		19903		19936
	20072		19922		20004
	20073		20001		20012
	20074	37	19840		20056
	19840		19857		20059
	19903		19903		20069
	19910		19913		20070
32	19840	38	19840		20071
	19876		19857	44	19840
	19886		19871		19901
	19893		19872		19941
	19903		19883		20013
	19935		19922		20075
33	19840		20006	45	19840
	19845		20011		19903
	19876	39	19783		19913
	19903		19840		19920
	19905		19902		19923
	19937		19903		
34	19840	40	19840		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
„Лантел“ доо експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2011/433	19857
adidas International Marketing BV	МК/Т/ 2011/448	19938
Apple Inc.	МК/Т/ 2011/452	19942
AVENTISUB II INC.	МК/Т/ 2011/75	19842
Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. a Polish limited company	МК/Т/ 2011/735	19905
Choice Hotels International, Inc.	МК/Т/ 2010/1349	19843
Deutsche Telekom AG	МК/Т/ 2011/860	19883
Diageo Brands B.V.	МК/Т/ 2011/461	19845
Diversey, Inc.	МК/Т/ 2009/58	19939
Diversey, Inc.	МК/Т/ 2009/59	19940
Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S.	МК/Т/ 2011/857	19893
Eli Lilly and Company	МК/Т/ 2011/1040	19899
Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland corporation	МК/Т/ 2011/344	19937
Gap (ITM) Inc	МК/Т/ 2011/1023	19874
Gap (ITM) Inc	МК/Т/ 2011/1024	19873
GEORG GAVRILOVIC	МК/Т/ 2009/131	20009
Grupo Empresarial Extrahotelero, Palmares S.A.	МК/Т/ 2007/1005	20056
ICONIX EUROPE LLC,	МК/Т/ 2011/712	19978
INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY	МК/Т/ 2011/877	19889
ITM ENTREPRISES a French (Societe Anonyme)	МК/Т/ 2004/255	19840
JX Nippon Oil & Energy Corporation	МК/Т/ 2011/1063	20076
Kompas mejni turisticni servis d.d.	МК/Т/ 2011/782	19876
Mars, Incorporated	МК/Т/ 2011/36	19841
MEGA DISPOSABLES S.A.	МК/Т/ 2011/869	19904
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA	МК/Т/ 2011/870	19880
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA	МК/Т/ 2011/871	19879
PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda	МК/Т/ 2011/661	19890
PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda	МК/Т/ 2011/662	19892
PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda	МК/Т/ 2011/663	19891
PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda	МК/Т/ 2011/664	19885
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	МК/Т/ 2011/1010	19915
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	МК/Т/ 2011/1011	19919
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	МК/Т/ 2011/1012	19918
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	МК/Т/ 2011/1013	19917
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	МК/Т/ 2011/1014	19916

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S	МК/Т/ 2011/1015	19914
Societe des Produits Nestle S.A.	МК/Т/ 2011/1067	20072
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.	МК/Т/ 2011/615	20055
THE GILLETTE COMPANY	МК/Т/ 2011/880	19897
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	МК/Т/ 2011/868	19877
VOCAR d.o.o	МК/Т/ 2011/1001	19888
VOCAR d.o.o	МК/Т/ 2011/1002	19887
Vonage Marketing LLC	МК/Т/ 2011/434	20011
Wm.WRIGLEY Jr. Company	МК/Т/ 2009/65	19844
Д.У. „Авторска Агенција-МА" ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1026	19923
ДПП Диме ДОО - Скопје	МК/Т/ 2011/1048	20074
ДПП Диме ДОО - Скопје	МК/Т/ 2011/1053	20068
ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.	МК/Т/ 2004/970	19839
ДПТУ Протегра ДОО	МК/Т/ 2011/431	19933
ДПТУ Протегра ДОО	МК/Т/ 2011/432	19934
Друштво за информатички технологии Опен Мајнд Солушнс ДОО	МК/Т/ 2011/366	20016
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/124	20006
Друштво за производство трговија и услуги и спорт ЕУРОСТАРТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2010/1239	20001
Друштво за производство трговија и услуги ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2008/1634	20012
Друштво за производство трговија и услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев ДОО увоз-извоз Битола	МК/Т/ 2011/1038	19884
друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/1267	19882
Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/1336	19881
Друштво за производство, промет и услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2011/651	20057
Друштво за производство, промет и услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2011/652	20058
Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/855	19898
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/796	20004
Друштво за технички преглед на моторни и приклучни возила, исправност, анализа и регистрација АВТОВОЗАЧ-ФЕР ДООЕЛ Делчево	МК/Т/ 2011/879	19913
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2011/799	19902
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/866	19900
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/932	19783
Друштво за трговија САРАНТИС - СКОПЈЕ експорт-импорт ДОО Скопје	МК/Т/ 2010/1359	20014
Друштво за трговија, услуги и угостителство КАЛАБЕР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/558	20059
Здружение Центар за социјални иницијативи „Надеж"	МК/Т/ 2011/755	19920

ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1037	19875
ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2011/436	20013
К.А.К. Д.О.О.	МК/Т/ 2011/1041	20070
К.А.К. Д.О.О.	МК/Т/ 2011/1042	20069
К.А.К. Д.О.О.	МК/Т/ 2011/1043	20071
МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1032	19894
МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1033	19895
МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1035	19896
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/671	20063
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/672	20062
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/673	20065
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/676	20061
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/677	20066
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/678	20067
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/679	20064
МУКАДЕЗЕ ДАУТИ	МК/Т/ 2011/680	20060
ОХИС Билјана ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/605	19878
Пелистерка АД Скопје	МК/Т/ 2011/236	20008
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2011/1074	20073
ПОЛАРИНО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/872	19886
Приватна здравствена установа - Ординација по општа стоматологија ДЕЦЕСТУДИО	МК/Т/ 2011/469	19941
Приватна здравствена установа Аптека КОСМО ФАРМ Куманово	МК/Т/ 2011/800	19901
ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/743	19921
ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/861	19903
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ Охрид	МК/Т/ 2007/353	19935
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/724	19910
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/739	19909
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/740	19908
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/773	19906
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2011/774	19907
фламинго ДООЕЛ Охрид	МК/Т/ 2008/937	19936
ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје	МК/Т/ 2011/768	19872
ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје	МК/Т/ 2011/769	19871
ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје	МК/Т/ 2011/770	19922

ПРОМЕНИ

(111) 354
(732) Warner Communications Inc.
One Time Warner Center, New York, NY 10019,
US

(111) 2517
(732) Elektra Entertainment Group Inc.
75 Rockefeller Plaza, New York, New York,
10019, US

(111) 1444
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(111) 1446
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(111) 5100
(732) JUB-H, druzba za upravljanje in
financiranje, d.d.
Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI LJUBLJANI,
SI

(111) 5100
(732) JUB-H, druzba za upravljanje in
financiranje, d.d.
Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI LJUBLJANI,
SI

(111) 4209
(732) Hewlett-Packard Development Company,
L.P.
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
TX 77070, US

(111) 1622
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6 SI-8501 Novo mesto, SI

(111) 2121
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR

(111) 2121
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR

(111) 2121
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR

(111) 2121
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR

(111) 1861
(732) Knauf Insulation d.d. Industrija termicnih
izolacij
Skofija Loka Trata 32, 4220 Skofija Loka, SI

(111) 1861
(732) Knauf Insulation d.d. Industrija termicnih
izolacij
Skofija Loka Trata 32, 4220 Skofija Loka, SI

(111) 1380
(732) Seco Tools AB
SE-737 82 Fagersta, SE

(111) 8346
(732) Vans, Inc.,
6550 Katella Avenue, Cypress, California
90630, US

(111) 9373
(732) PMPI LLC
9711 Farrar Court, Richmond VA 23236, US

(111) 9373
(732) PMPI LLC
9711 Farrar Court, Richmond VA 23236, US

(111) 8815
(732) PMPI LLC
9711 Farrar Court, Richmond VA 23236, US

(111) 8815

(732) **PMPI LLC**
9711 Farrar Court, Richmond VA 23236, US

(111) **10434**
(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ увоз-извоз
ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, МК

(111) **10704**
(732) **TBWA International B.V.**
Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW
Amsterdam, NL

(111) **10324**
(732) **Duni AB**
Ostra Varvsgatan 9A, SE-211 19 MALMO, SE

(111) **10776**
(732) **DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD.**
2500 Lake Cook Road Riverwoods, IL 60015, US

(111) **10428**
(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ увоз-извоз
ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, МК

(111) **10430**
(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ ДООЕЛ увоз-извоз
ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, МК

(111) **10431**
(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ ДООЕЛ увоз-извоз
ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, МК

(111) **10432**

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО“ ДООЕЛ увоз-извоз
ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, МК

(111) **13088**
(732) **Diners Club International Ltd.**
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, US

(111) **10711**
(732) Друштво за електроника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз Прилеп АД
Крушевски пат бб, 7500 Прилеп, МК

(111) **10954**
(732) **SB Pharmco Puerto Rico Inc.**
The Prentice Hall Corporation System of Puerto Rico, Inc. c/o FGR Corporate Services, Inc. BBV Tower 254 Munoz Rivera, 8th Floor San Juan, Puerto Rico 00936-3507 , PR

(111) **14131**
(732) **Le Sportsac Nevada, Inc. a Nevada corporation**
9490 Gateway Drive, Suite 200, Reno, Nevada 89521, US

(111) **16276**
(732) **Кошаркарски клуб ВАРДАР**
ул.Трета Македонска Бригада бр.72, 1000 Скопје, МК

(111) **17174**
(732) **GlaxoSmith Kline LLC,**
Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, US

(111) **17340**
(732) **Felix the Cat Productions, Inc.**
123 Route 23, South Hamburg, NJ 07419, US

ПРЕНОС

(111) 5313
(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 5314
(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 5315
(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 5316
(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 5491
(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 5490
(732) ConvaTec Inc.

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 9951
(732) Actavis Group PTC enf
Reykjavikurvegi 76-78, IS - 220 Hafnarfjordur,
IS

(111) 10041
(732) Actavis Group PTC enf
Reykjavikurvegi 76-78, IS - 220 Hafnarfjordur,
IS

(111) 9950
(732) Actavis Group PTC enf
Reykjavikurvegi 76-78, IS - 220 Hafnarfjordur,
IS

(111) 11925
(732) STIPE IVANKOVIC-LIJAN
Trn bb, 88220 Siroki Brijeg, BA

(111) 19168
(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

СПОЈУВАЊЕ

(111) 6835
(732) Kraft Foods Global Brands LLC,
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
US

(111) 2392
(732) Kraft Foods Global Brands LLC,
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
US

(111) 7728

(732) Yahoo! Inc.
701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US

(111) 9019
(732) Kraft Foods Global Brands LLC,
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
US

(111) 9373
(732) PMPI LLC
9711 Farrar Court, Richmond VA 23236, US

(111) **8815**
(732) **PMPI LLC**
9711 Farrar Court, Richmond VA 23236, US

(111) **14131**
(732) **Le Sportsac Nevada, Inc. a Nevada corporation**

9490 Gateway Drive, Suite 200, Reno, Nevada 89521, US

(111) **15407**
(732) **Kraft Foods Global Brands LLC, Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US**

ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
651	23/11/2020
3825	30/09/2021
3382	10/09/2021
2517	18/08/2019
5365	24/12/2021
1865	05/03/2021
1444	25/07/2021
1479	01/10/2021
1486	20/04/2021
1074	10/09/2021
2616	22/12/2021
3526	23/10/2021
3528	05/04/2021
3744	25/06/2021
4904	23/01/2021
4905	10/12/2021
4924	30/10/2020
4898	18/06/2021
5021	03/12/2021
5107	12/12/2021
5011	15/10/2021
5040	27/09/2021
5173	02/12/2021
5581	14/01/2021
4072	23/12/2021
4076	25/12/2019
3431	23/12/2021

4143	18/05/2010
1622	30/10/2021
1416	01/10/2021
3255	25/08/2021
1342	22/01/2020
2074	15/12/2020
2080	10/12/2021
2086	05/03/2021
2100	10/12/2021
2121	05/09/2019
1799	25/07/2019
3188	15/09/2022
3201	10/09/2022
1861	22/06/2021
1368	10/12/2021
3259	13/07/2020
2213	22/06/2021
8569	04/06/2018
9478	04/06/2018
8567	04/06/2018
9313	30/12/2018
9049	24/12/2019
10292	28/01/2020
9497	01/02/2020
9597	10/02/2020
9493	03/03/2020
9500	03/03/2020
9884	24/04/2020
10011	31/05/2020
9745	04/07/2020
9747	04/07/2020
9749	04/07/2020
10162	12/10/2020
13252	20/11/2020
10239	27/11/2020
10278	28/11/2020
10279	28/11/2020
13347	30/11/2020
10263	14/12/2020

10264	14/12/2020
10266	19/12/2020
10268	19/12/2020
10426	22/12/2020
10382	09/01/2021
10434	23/01/2021
10313	25/01/2021
10367	08/02/2021
10704	08/02/2021
13446	20/02/2021
13447	20/02/2021
10371	09/03/2021
10342	15/03/2021
12558	20/03/2021
10347	23/03/2021
10469	23/03/2021
10324	28/03/2021
10349	30/03/2021
10375	30/03/2021
10776	02/04/2021
10356	02/04/2021
10387	04/04/2021
10421	05/04/2021
10621	09/04/2021
9522	10/04/2021
10649	11/04/2021
10650	11/04/2021
10357	12/04/2021
10428	18/04/2021
10430	18/04/2021
10431	18/04/2021
10432	18/04/2021
10632	19/04/2021
10950	20/04/2021
10665	03/05/2021
10565	03/05/2021
10577	04/05/2021
10556	07/05/2021
10557	07/05/2021

10549	07/05/2021
10551	07/05/2021
10553	07/05/2021
10544	14/05/2021
10488	15/05/2021
10491	15/05/2021
10492	15/05/2021
10494	15/05/2021
10495	15/05/2021
10496	15/05/2021
10497	15/05/2021
10498	15/05/2021
10499	15/05/2021
10500	15/05/2021
10501	15/05/2021
10504	15/05/2021
10506	15/05/2021
10508	15/05/2021
10509	24/05/2021
10587	25/05/2021
10588	25/05/2021
10589	25/05/2021
10590	25/05/2021
10591	25/05/2021
10592	28/05/2021
10604	05/06/2021
10606	05/06/2021
10607	05/06/2021
10611	05/06/2021
10677	08/06/2021
10629	11/06/2021
10628	12/06/2021
10663	20/06/2021
10657	21/06/2021
10741	04/07/2021
10738	04/07/2021
10717	06/07/2021
10693	13/07/2021
10694	13/07/2021

10729	20/07/2021
10730	20/07/2021
10731	20/07/2021
10811	20/07/2021
13088	23/07/2021
10816	23/07/2021
10795	26/07/2021
10758	26/07/2021
10879	01/08/2021
16902	06/08/2021
10779	09/08/2021
10783	09/08/2021
10782	09/08/2021
10781	09/08/2021
10708	21/08/2021
10763	24/08/2021
10785	12/09/2021
10786	12/09/2021
10787	12/09/2021
10855	12/09/2021
10902	12/09/2021
10835	18/09/2021
10784	01/10/2021
12169	02/10/2021
12170	02/10/2021
12171	02/10/2021
10912	03/10/2021
10913	03/10/2021
10949	09/10/2021
10995	10/10/2021
11008	10/10/2011
10703	15/10/2021
10957	18/10/2021
10984	19/10/2021
10764	23/10/2021
10757	24/10/2021
10903	29/10/2021
10840	30/10/2021
11304	16/11/2021

10936	20/11/2021
10991	05/12/2021
10944	06/12/2021
10890	07/12/2021
12080	07/12/2021
10883	10/12/2021
10887	10/12/2021
12175	07/12/2021
11901	17/12/2021
11902	17/12/2021
11188	18/12/2021
12515	19/12/2021
11547	19/12/2021
10886	27/12/2021
10895	27/12/2021
10919	15/01/2022
10966	30/01/2022
10837	07/02/2022
10838	07/02/2022
10832	08/02/2022
11211	15/03/2022
11071	22/03/2022
11080	27/03/2022
11340	01/08/2022

ПОНИШТУВАЊЕ

(111) 18592 МК/Т/ 2010/852

ЗАШТИТА НА ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ СО ОЗНАКА НА ПОТЕКЛО

Регистарски број на географскиот
назив кој се штити со ознака на
потекло: 52

Број и дата на решението: 13-1/2-2013 ГН/2013/1 од 19/06/2013
година

Дата на впишување во регистар: 19/06/2013 " ОХРИДСКИ БИСЕР"

Видот на производот: бисер

Назив на географското подрачје: градот Охрид, старото градско јадро на
градот Охрид кое се протега од
Охридското езеро до Самоиловата
тврдина.